



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 30 јуни 1976
Скопје
Број 21 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

232.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 18 јуни 1976 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна се прости на:

1. Трајче Наум Витановски, од Скопје.

II

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Бранко Цветко Аризанкоски, од Прилеп,
2. Орданчо Ѓорѓи Мишев, од Св. Николе,
3. Рино Шиме Шаровиќ, од Скопје,
4. Јован Несто Ѓеорѓиев, од с. Чифлик,
5. Вели Ебиб Нуши, од с. Долно Грчец,
6. Стојан Страшо Папазов, од с. Башине,
7. Илија Димитар Николов, од с. Дражево,
8. Љубе Милан Алексовски, од Скопје,
9. Бранко Илија Стојановски, од Скопје,
10. Атанас Васил Черговски, од с. Могила,
11. Стрезо Трифун Алачкоски, од с. Јабланица.

III

Изречената казна се намали за 2 месеци на:

1. Екрем Азем Фетаи, од Тетово.

IV

Изречената казна се услови за 1 година на:

1. Павлина Борис Гошевска, од Берово,
2. Слободан Ристо Јадровски, од Скопје,
3. Мите Боне Мицевски, од Скопје,
4. Темелко Коста Цветановски, од Скопје,
5. Драган Томче Божиновски, од Скопје,
6. Анѓа Андон Димитровска, од с. Ранковци,
7. Даме Павле Павлов, од с. Вусилци,
8. Славе Тоде Павлов, од с. Вусилци.

V

Изречената казна се услови за 2 години на:

1. Иљаз Ахмет Суља, од с. Рибник.

VI

Неиздржаниот дел од казната се намали за 3 месеци на:

1. Веле Данаил Вурмевски, од с. Вучин.

VII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Велин Младен Станков, од Штип,
2. Васо Рампо Коневски, од Прилеп.

VIII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Гојко Цветан Илиевски, од Скопје,
2. Чедомир Милан Васевски, од Кочани,
3. Дитка Сотир Дурацовска, од Струга.

IX

Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 година на:

1. Тосум Шазим Куртовски, од Скопје,
2. Пеце Живко Николов, од Титов Велес,
3. Димитрија Никола Цицовски, од Скопје.

X

Неиздржаниот дел од казната се услови за 2 години на:

1. Нафија Риза Бајрамова, од Скопје,
2. Благоја Денко Смилевски, од Кавадарци.

XI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-350
18 јуни 1976 година
Скопје

Член на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

233.

Врз основа на член 9 од Одлуката за утврдување категории на функции и за височината на личните доходи и другите надоместоци на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат или назначуваат во согласност со Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 25/75), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 3. 6. 1976 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Висината на дневниците за службено патување во земјата на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет изнесува 300 динари.

2. На функционер кој е на службено патување можат да му се признаат трошоците за ноќевање до 150 динари. Во случај на надоместок на трошоците за ноќевање дневницата се намалува за 30%.

3. На функционер кој за време на службеното патување не ноќева надвор од местото на живеење, од дневницата му се одбива 30%.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања бр. 10-1041/1 од 12. 5. 1975 година.

5. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1532/1
3 јуни 1976 година
Скопје

Претседател,
Вера Димитрова, с. р.

234.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републиката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД**

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот секретаријат за труд Томе Георгиевски, досегашен помошник управник во Царинарницата — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1425/1
20 мај 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

235.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ**

1. Се именува за советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Коце Белчев, досегашен советник во Градската конференција на Социјалистичкиот сојуз во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1426/1
20 мај 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

236.

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА**

I. Се разрешува од должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата Димитар Корнаков, по свое барање.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1429/1
20 мај 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

237.

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА**

I. За вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата се именува Антоние Николовски, конзерватор — советник во Заводот.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1430/1
20 мај 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

238.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за определување висината на надоместокот на трошоците за доаѓање на работа и враќање од работа, донесена на 19 септември 1975 година од советот на работната заедница на Одделението за општа управа на Собранието на општината на град Скопје, по одржаната јавна расправа на 28 април 1976 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 2 од Одлуката за определување висината на надоместокот на трошоците за доаѓање на работа и враќање од работа бр. 16211/75, донесена на 19 септември 1975 година од советот на работната заедница на Одделението за општа управа на Собранието на општината на град Скопје.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста на членот 4 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Собранието на општината на град Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка со решение У. бр. 22/76 од 18 февруари 1976 година поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со уставните начела за еднаквоста на граѓаните и работните луѓе и за забраната законите, другите прописи и општите акти да имаат повратно дејство.

5. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во ставот 1 на член 2 од оспорената одлука е определено надоместокот на трошоците за доаѓање и враќање од работа да изнесува за сите вработени по 70 динари за секој месец, односно дека се надоместуваат само трошоците направени со користењето над еден преоден билет, без оглед на стварните трошоци на секој вработен одделно, иако во алинејата 1 на став 4 од гранската Самоуправна спогодба за основите и мерилата за распределба на доходот и личните доходи во органите на управата и во ставот 2 на член 75 од Правилникот за обезбедување, распределба и користење на средствата за

работа на органот на управата на Собранието на општината на град Скопје е определено дека на работниците за превоз до работното место и од работното место се признаваат трошоците во висина од 80% од вредноста на возниот билет.

Судот исто така утврди дека во одлуката е определено таа да се применува од 1 јануари 1975 година и покрај тоа што е донесена на 19 септември 1975 година.

Во ставот 3 на оддел III на Основните начела на Уставот на СР Македонија е определено дека со општествената сопственост на средствата за производство и со другите средства на трудот му се обезбедува на секој, под еднакви услови, да се вклучи во здружениот труд со општествени средства и, остварувајќи го правото на работа со општествени средства, врз основа на својот труд, да стекнува доход за задоволување на личните и заедничките потреби. Според ставот 2 на член 204 од Уставот на СР Македонија сите се еднакви пред законот, а според алинејата 9 на став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот неприкосновена основа на положбата и улогата на човекот, покрај другото, ја сочинуваат еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од одлуката е определено надоместокот на трошоците за доаѓање на работа и враќање од работа да биде во еднаков износ, а не во сразмера со стварните трошоци на секој работник и во рамките на максималниот износ определен во гранската самоуправни спогодба, Судот утврди дека работниците кои за доаѓање односно враќање од работното место користат повеќе возни линии на Градското автобуско сообраќајно претпријатие во Скопје, во една насока и купуваат повеќе возни билети се ставени во нееднаква положба во однос на останатите работници кои за доаѓање и враќање од работа во една насока користат една возна линија и купуваат еден возен билет. Поради тоа Судот утврди дека ставот 1 на член 2 од оспорената одлука не е во согласност со начелото за еднаквост на граѓаните утврдено во алинејата 9 на став 3 на оддел II и ставот 3 на оддел III од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Разгледувајќи го членот 4 од оспорената одлука Судот утврди дека со него е определено одлуката да се применува од 1 јануари 1975 година иако е донесена на 19 септември 1975 година. Со оглед на тоа што во ставот 1 на член 262 од Уставот на СР Македонија е определено законите, другите прописи и општи акти да не можат да имаат повратно дејство, а со оспорената одлука е определено таа да се применува и пред нејзиното донесување, Судот утврди дека членот 4 од одлуката е во спротивност со уставното начело за забрана на повратното дејство на прописите и другите општи акти утврдени во ставот 1 на член 262 од Уставот. Меѓутоа, Судот и покрај тоа одлучи да ја запре постапката за оценување уставноста во однос на овој член од одлуката затоа што утврди дека со неа не се битно влошени постојните односи, бидејќи со неа е утврдена само нова висина на надоместокот на трошоците за доаѓање и враќање од работа.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 22/76
28 април 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

239.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за критериумите и мерилата што ќе служат како основа за распределување на средствата за лични доходи на работниците, склучена од работниците на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство на Медицинскиот факултет во Скопје на собирот од 31 октомври 1973 година, по одржаната јавна расправа на 12 мај 1976 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 29 од Самоуправната спогодба за критериумите и мерилата што ќе служат како основа за распределување на средствата за лични доходи на работниците, склучена од работниците на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје на собирот одржан на 31 октомври 1973 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во ООЗТ Клиниката за гинекологија и акушерство на Медицинскиот факултет во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 29 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на ова решение бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија и со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

На јавната расправа Судот утврди дека со членот 29 од оспорената самоуправни спогодба е предвидена можност за зголемување на постојните индексни вредности на работниците на определени работни места и дека ова зголемување се врши со одлука на советот на клиниката по добиената согласност од Републичкиот секретаријат за труд.

Според членот 23 од Уставот на СР Македонија работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распоредување на доходот и основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) е определено работниците во основната организација на здружениот труд да ги утврдуваат, покрај другото, основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со членот 29 од оспорената самоуправни спогодба е предвидено зголемувањето на постојните индексни вредности да се врши по добиената согласност од Републичкиот секретаријат за труд и што за ова зголемување одлучува советот на клиниката по добиената согласност од овој секретаријат а не самите работници со склучување на самоуправни спогодба, Судот смета дека работниците на клиниката своите неотуѓиви права му ги пренеле на советот на клиниката, што не смее да го сторат, а дека согласноста на Републичкиот секретаријат за труд во случајов е непотребна бидејќи за овие права одлучуваат непосредно самите работници. Поради тоа Судот оцени дека членот 29 од оспорената самоуправни спогодба не е во согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија и со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 44/74
12 мај 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

209.

Заради создавање услови за изградба и опремување на современ простор за здравствена заштита на населението од општ интерес за СР Македонија за периодот 1976—1980 година, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 1976—1980 ГОДИНА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМА НА СОВРЕМЕН ПРОСТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување (Републичка заедница) се договорија со здружување на средствата за период 1976—1980 година да создадат услови за изградба и опремување на современ простор и опрема за здравствена заштита од општ интерес за Републиката.

Член 2

Во здружување на средствата за изградба и опремување на објекти од претходниот член, Републиката учествува со 160 милиони динари, што претставува 30% од вкупните средства наменети со претходниот член, а Републиката заедница со 380 милиони динари што ќе ги обезбеди со самоуправни спогодби со општинските и основните заедници на здравството и здравственото осигурување, здравствените организации и други самоуправни организации и заедници.

Член 3

Средствата што се обезбедуваат според претходниот член се здружуваат во Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување.

Член 4

Средствата од член 2 на овој договор ќе се користат за:

- создавање на современо опремен простор за врвна здравствена заштита на населението;
- обезбедување на простор и опрема на други здравствени објекти од општ интерес за Републиката;
- обезбедување на простор и опрема за превентивна здравствена заштита;
- обезбедување на простор и опрема за амбулантно-поликлиничка мрежа.

Член 5

Висината на средствата за објектите и опремата од член 4 на овој договор, динамиката, условите и начинот на користењето, се утврдуваат со посебна програма, што ја донесува Републиката заедница со учество на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и самоуправните организации и заедници што обезбедуваат средства.

Член 6

Овој договор се смета за склучен кога во истоветен текст ќе биде усвоен и потпишан од Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и

Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување согласно член 2 од овој договор.

Член 7

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

За Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување,
 За Извршниот совет на Собранието на СРМ,
 Јездимир Богдански, с. р. Никола Арсовски, с. р.

210.

Заради создавање услови за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија за периодот 1976—1980 година, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување и извршните совети на собранијата на општините, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976—1980 ГОДИНА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА

Член 1

Учесниците на Договорот со цел да создадат услови за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба за периодот 1976—1980 година се договорија да создадат услови за натамошно решавање на водоснабдувањето и отстранувањето на отпадните води и материји во селските населби, следење на санитарната состојба на реките, водотоците и езерата во СРМ, продолжување на процесот на ерадикацијата на детската парализа, тетанусот кај доенчињата и намалување на заболувањата од голема кашлица и мали сипаници.

Член 2

Спроведувањето на задачите од претходниот член ќе се изведува според петгодишната програма и годишните акциони програми.

Член 3

Учесниците во Договорот се договорија финансирањето на Програмата за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба да се врши врз следните основи:

1. Републиката со средства на Републичкиот буџет ќе учествува во реализацијата на Програмата и тоа:

- за набавка на водоводни цевки;
- за решавање на отпадните води и материји; и
- за стручно насочување и контрола на извршувањето на поставените задачи во Програмата.

2. Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување ќе учествува во реализацијата на Програмата и тоа;

- за набавка на водоводни цевки;
- за решавање на отпадните води и материји; и
- за стручно насочување и контрола на извршувањето на поставените задачи во Програмата.

Апсолутниот износ со кој ќе учествува Републиката и Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување за реализација на годишните акциони програми, учесниците на Договорот се договорија да биде во височина на издвоените средства за спроведување на Програмата во

1975 година, валоризирани со предвидениот можен пораст на општата и заедничката потрошувачка утврден со Резолуцијата за економскиот и социјалниот развој на СР Македонија за тековната година.

Член 4

Учесниците во Договорот се договорија проекти за селски водоводи да изготват општините кои ќе го обезбедат извршувањето на градежните и други работи сврзани со изградбата на селските водоводи.

Член 5

Средствата што ги издвојуваат Републиката и Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување се уплатуваат на посебна сметка во Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Член 6

Учесниците во Договорот се договорија да го следат извршувањето на задачите од акционите програми и да ги известуваат заинтересираните органи и организации и јавноста за остварување на Договорот.

Член 7

Во случај на неизвршување на обврските од страна на одделни учесници во овој договор, секој од останатите учесници може да ги запознае заинтересираните органи и организации и јавноста.

Учесникот во Договорот кој не ги извршува своите обврски поставени со Договорот ќе сноси одговорност за штетата причинета со неговата постапка.

Член 8

Договорот е склучен кога во истоветен текст ќе биде прифатен и потпишан од претставниците на учесниците во Договорот.

Член 9

Овој договор се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ПОТПИСНИЦИ:

1. за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Јездимир Богдански, с. р.
2. за Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување,
Никола Арсовски, с. р.
3. за Извршниот совет на Собранието на општина Берово,
Петар Ралповски, с. р.
4. за Извршниот совет на Собранието на општина Битола,
Горѓи Лумбуровски, с. р.
5. за Извршниот совет на Собранието на општина Македонски Брод,
Венче Златевски, с. р.
6. за Извршниот совет на Собранието на општина Валандово,
Митко Ташев, с. р.
7. за Извршниот совет на Собранието на општина Винаца,
Илија Андонов, с. р.
8. за Извршниот совет на Собранието на општина Гевгелија,
Максим Прошев, с. р.
9. за Извршниот совет на Собранието на општина Гостивар,
Исан Мехмеџи, с. р.
10. за Извршниот совет на Собранието на општина Дебар,
Цветко Лалчевски, с. р.

11. за Извршниот совет на Собранието на општина Делчево,
Трајан Гоцевски, с. р.
12. за Извршниот совет на Собранието на општина Демир Хисар,
Љубе Јанкуловски, с. р.
13. за Извршниот совет на Собранието на општина Кавадарци,
14. за Извршниот совет на Собранието на општина Кичево,
Љубомир Богески, с. р.
15. за Извршниот совет на Собранието на општина Кочани,
16. за Извршниот совет на Собранието на општина Кратово,
Тодор Коцевски, с. р.
17. за Извршниот совет на Собранието на општина Крива Паланка,
Мијалчо Илиевски, с. р.
18. за Извршниот совет на Собранието на општина Крушево,
Михајло Нака, с. р.
19. за Извршниот совет на Собранието на општина Куманово,
Илија Поповски, с. р.
20. за Извршниот совет на Собранието на општина Неготино,
Александар Ставров, с. р.
21. за Извршниот совет на Собранието на општина Охрид,
22. за Извршниот совет на Собранието на општина Прилеп,
Кирил Ивановски, с. р.
23. за Извршниот совет на Собранието на општина Пробиштип,
Стојче Стојчевски, с. р.
24. за Извршниот совет на Собранието на општина Радовиш,
д-р Никола Камчев, с. р.
25. за Извршниот совет на Собранието на општина Ресен,
Круме Стојчевски, с. р.
26. за Извршниот совет на Собранието на општина Свети Николе,
Трајан Тосевски, с. р.
27. за Извршниот совет на Собранието на општина Скопје,
д-р Илија Кувенџиев, с. р.
28. за Извршниот совет на Собранието на општина Струга,
Драган Јанковски, с. р.
29. за Извршниот совет на Собранието на општина Струмица,
Борис Ристов, с. р.
30. за Извршниот совет на Собранието на општина Титов Велес,
Никола Трипчев, с. р.
31. за Извршниот совет на Собранието на општина Тетово,
Рифат Вела, с. р.
32. за Извршниот совет на Собранието на општина Штип,
Костадин Барзов, с. р.

211.

Заради создавање услови за натамошно намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СР Македонија во периодот 1976—1980 година, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување и извршните совети на собранијата на општините, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 1976—1980 ГОДИНА ЗА НАМА- ЛУВАЊЕ НА ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА

Член 1

Учесниците во Договорот се договорија во пе-
риодот 1976—1980 година да создадат услови за на-
малување на стапката на смртноста на доенчиња-
та и малите деца од околу 60‰ во 1975 година на
околу 49‰ во 1980 година.

Член 2

Намалувањето на високата смртност на доен-
чињата и малите деца ќе се изведува според Прог-
рамата за периодот од 1976—1980 година и годиш-
ните акциони програми.

Член 3

Учесниците се договорија намалувањето на ви-
соката смртност на доенчињата и малите деца да
се остварува преку создавање на услови за подоб-
рување на здравствената заштита на мајките и
децата, особено во зголемување бројот на меди-
цинските единици на село и бројот на здравстве-
ните работници (лекари, медицински сестри и аку-
шерки) со постојана работа што ќе овозможи зго-
лемување на раѓањето со стручна помош, опфаќа-
њето на доенчињата, предучилишните деца и же-
ните во советувалиштата, зајакнување на патро-
нажната служба, планирање на семејството и дру-
ги превентивни дејности.

Член 4

Финансирањето на Програмата за намалување
на високата смртност на доенчињата и малите де-
ца и зголемување бројот на медицинските едини-
ци на село, учесниците се договорија да се врши
на следниот начин:

1. Републиката од средствата на Републичкиот
буџет да учествува во височина на издвоениот из-
нос по Програмата за намалување високата смрт-
ност на доенчињата и малите деца за 1975 година,
валоризиран со предвидениот можен пораст на
општата и заедничката потрошувачка утврден со
Резолуцијата за економскиот и социјалниот раз-
вој на СР Македонија, за тековната година. Освен
тоа, за учество во зголемувањето на бројот на
здравствени станици на село, Републиката ќе обез-
беди износ од 10.000.000 динари за периодот
1976—1980 година.

2. Републиката заедница на здравството и
здравственото осигурување да учествува со сред-
ства во височина на издвоениот износ по Прог-
рамата за намалување високата смртност на доен-
чињата и малите деца за 1975 година, валоризиран
со предвидениот можен пораст на општата и заед-
ничката потрошувачка утврден со Резолуцијата
на економскиот и социјалниот развој на СР Маке-
донија за тековната година.

3. Општините да учествуваат со средства за
остварување задачите од Програмата за намалу-
вање високата смртност на доенчињата и малите
деца во височина на издвоениот износ за таа цел
во 1975 година валоризиран со предвидениот мо-
жен пораст на општата и заедничката потрошу-
вачка утврден со Резолуцијата за економскиот и
социјалниот развој на СР Македонија за теков-
ната година.

Член 5

Средствата од точките 1 и 2 од претходниот
член ќе се уплатуваат на посебна сметка при Ре-
публичкиот секретаријат за здравство и социјална
политика, а ќе се користат за:

— учество во обезбедувањето на средствата за
лични доходи на лекарите, медицинските сестри и
акушерките при медицинските единици на село;

— учество во финансирањето на изградбата
на нови здравствени станици на село и набавка на
медицинска опрема и моторни возила за истите;

— стручно-методолошка помош на здравстве-
ните работници во медицинските единици на село
и следење на извршувањето на задачите од акцио-
ните програми.

Член 6

Учесниците во Договорот се договорија да го
следат извршувањето на задачите од акционите
програми и да ги известуваат заинтересираните
органи и организации и јавноста за остварување
на Договорот.

Член 7

Во случај на неизвршување на обврските од
страна на одделни учесници во овој договор, се-
кој од останатите учесници може да ги запознае
заинтересираните органи и организации и јавноста.

Учесникот во Договорот кој не ќе ги извршува
своите обврски поставени со Договорот ќе сноси
одговорност за штетата причинета со неговата пос-
тапка.

Член 8

Договорот е склучен кога во истоветен текст
ќе биде прифатен и потпишан од претставниците
на учесниците во Договорот.

Член 9

Овој договор се објавува во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија“.

ПОТПИСНИЦИ:

1. за Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,
Јездимир Богдански, с. р.
2. за Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување,
Никола Арсовски, с. р.
3. за Извршниот совет на Собранието
на општина Берово,
Петар Ралповски, с. р.
4. за Извршниот совет на Собранието
на општина Битола,
Горѓи Лумбуровски, с. р.
5. за Извршниот совет на Собранието
на општина Македонски Брод,
Венче Златевски, с. р.
6. за Извршниот совет на Собранието
на општина Валандово,
Митко Ташев, с. р.
7. за Извршниот совет на Собранието
на општина Винаца,
Илија Андонов, с. р.
8. за Извршниот совет на Собранието
на општина Гевгелија,
Максим Прошев, с. р.
9. за Извршниот совет на Собранието
на општина Гостивар,
Исан Мехмеми, с. р.
10. за Извршниот совет на Собранието
на општина Дебар,
Цветко Лалчевски, с. р.
11. за Извршниот совет на Собранието
на општина Делчево,
Трајан Гоцевски, с. р.
12. за Извршниот совет на Собранието
на општина Демир Хисар,
Љубе Јанкуловски, с. р.
13. за Извршниот совет на Собранието
на општина Кавадарци,

14. за Извршниот совет на Собранието на општина Кичево,
Љубомир Богески, с. р.
15. за Извршниот совет на Собранието на општина Кочани,
16. за Извршниот совет на Собранието на општина Кратово,
Тодор Коцевски, с. р.
17. за Извршниот совет на Собранието на општина Крива Паланка,
Мијалчо Илиевски, с. р.
18. за Извршниот совет на Собранието на општина Куманово,
Илија Поповски, с. р.
19. за Извршниот совет на Собранието на општина Крушево,
Михајло Нака, с. р.
20. за Извршниот совет на Собранието на општина Неготино,
Александар Ставров, с. р.
21. за Извршниот совет на Собранието на општина Охрид,
22. за Извршниот совет на Собранието на општина Прилеп,
23. за Извршниот совет на Собранието на општина Пробиштип,
Стојче Стојчевски, с. р.
24. за Извршниот совет на Собранието на општина Радовиш,
д-р **Никола Камчев**, с. р.
25. за Извршниот совет на Собранието на општина Свети Николе,
Трајан Тосевски, с. р.
26. за Извршниот совет на Собранието на општина Ресен,
Круме Стојчевски, с. р.
27. за Извршниот совет на Собранието на општина Скопје,
д-р **Илија Кувенциев**, с. р.
28. за Извршниот совет на Собранието на општина Струга,
Драган Јанковски, с. р.
29. за Извршниот совет на Собранието на општина Струмица,
Борис Ристов, с. р.
30. за Извршниот совет на Собранието на општина Титов Велес,
Никола Трипчев, с. р.
31. за Извршниот совет на Собранието на општина Тетово,
Рифат Вела, с. р.
32. за Извршниот совет на Собранието на општина Штип,
Никола Калајски, с. р.

212.

Врз основа на член 23 и 136 од Уставот на СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74) и член 4 и 5 од Општествениот договор за заедничките основи на самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 41/75), работниците во организационите единици на Службата на општественото книговодство во СР Македонија и тоа: Централата во Скопје и филијалите во Скопје, Куманово, Тетово, Штип, Титов Велес, Битола, Охрид, Прилеп и Струмица и работниците во Работната заедница на Народната банка на Македонија, со учество на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија, склучија

САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОД ДОТ И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ, ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работниците во организационите единици на Службата на општественото книговодство во СР Македонија и во работната заедница на Народната банка на Македонија (во понатамошниот текст: организациите), со учество на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија (во понатамошниот текст: учесниците во спогодбата), во остварувањето на начелото на распределбата според трудот и резултатите во работата и начелото на солидарноста и во спроведувањето на Општествениот договор за основите на самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија, со оваа самоуправна спогодба (Спогодбата) утврдуваат: заеднички мерила и критериуми за усогласување на условите за стекнување на доход, заеднички основи и мерила за распоредување на доходот и заеднички мерила и критериуми за распределба на средствата за лични доходи, за износите на личните примања на товар на материјалните трошоци и од заедничката потрошувачка, како и правата, обврските и одговорностите на организациите и мерките за спроведување и применување на Спогодбата и другите прашања од заеднички интерес.

Член 2

Организациите се обврзуваат дека поаѓајќи од условите и специфичностите во своите самоуправни акти ќе ги применуваат основите, мерилата и критериумите содржани во оваа спогодба.

Член 3

Учесниците во Спогодбата при утврдувањето на заедничките основи и мерила поаѓаат од:

— Општествениот договор за основите и самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија;

— Економската политика утврдена со Резолуцијата за општествено-економскиот и социјалниот развој на СР Македонија;

— Плановите за развој на општествено политичките заедници;

— Програмите и плановите за работа на организациите.

Член 4

Учесниците во Спогодбата се обврзуваат дека на сите работници во организациите ќе им обезбедат рамноправен третман при стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други лични примања и издатоци во согласност со начелото за распределба според вложениот труд, со начелото на солидарност и взаемност на работниците во здружениот труд и начелото да им припаѓа личен доход според резултатите на нивната работа и личниот придонес што го дале со тековниот и минатиот труд во остварувањето на доходот.

Член 5

Учесниците во Спогодбата се обврзуваат дека движењето на личните доходи и заедничката потрошувачка ќе ги ускладуваат со движењето на личните доходи и заедничката потрошувачка што се остваруваат во стопанството на подрачјето на кое делуваат организациите.

Член 6

Учесниците во Спогодбата се спогодија дека во донесувањето и примената на Спогодбата ќе обезбедат рамноправност на сите нејзини потписници, јавност во работата и доследно спроведување на одредбите од Спогодбата.

II. СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОД

Член 7

Организациите стекнуваат доход со слободна размена на својот труд, со трудот на работните луѓе чии потреби и интереси ги задоволуваат, и тоа:

— Службата на општественото книговодство од надоместоците што ги остварува за вршење на платниот промет во земјата на корисниците на општествени средства, од надоместоците за вршење на работите: евиденција, контрола, информативно-аналитички работи на ОПЗ и СИЗ и други приходи што ги остварува за вршење на работа од нејзиниот делокруг, а

— работната заедница на Народната банка стекнува доход во согласност со одредбите од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72).

Член 8

Организациите ја утврдуваат висината на надоместоците за поделните услуги што ги вршат на корисниците до пропишаната висина на тарифите за надоместоците за работите и услугите што се донесени во согласност со надлежните органи.

Организациите се обврзуваат дека висината на надоместоците по овој основ ќе ја ускладуваат со движењето на општата, заедничката и другата потрошувачка на подрачјето на организацијата.

Член 9

Стекнувањето на доходот е во меѓусебна зависност од извршувањето на програмите и плановите за работа на организациите.

Член 10

Надоместоците за работите и услугите во смисла на чл. 7 од оваа спогодба ги опфаќаат средствата потребни за:

- материјалното работење;
- модернизацијата на материјалната основа, најмалку во висина на пропишаните стапки (амортизацијата);
- законските и договорните обврски;
- личните доходи и другите лични примања на работниците;
- задоволувањето на заедничките потреби;
- резервите.

III. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

Член 11

Организациите се обврзуваат дека распоредувањето на доходот на средства за лични доходи и други лични примања, за проширување на материјалната основа на здружениот труд, за заедничка потрошувачка и за резерви ќе го вршат во зависност од условите за стекнување на доходот и остварените резултати во работењето.

Член 12

Доходот за распоредување според оваа спогодба претставува доходот на организацијата зголемен за износот на амортизацијата над со закон пропишаните стапки а намален за договорните и законските обврски.

Член 13

Доходот од претходниот член на оваа спогодба се распоредува на средства за:

- лични доходи и други лични примања;
- проширување на материјална основа на здружениот труд;
- заедничка потрошувачка;
- резерви.

Член 14

Делот од доходот што се насочува за лични доходи и други лични примања опфаќа: средства за лични доходи во бруто износ, за работа со полно работно време, за работа ноќе, за работа во државни празници, за болување до 30 дена, за минат труд, за работа со неполно работно време, за работа подолга од полното работно време, за работа по договор за дело и други исплати и надоместоци на личните доходи што се подмируваат од доходот.

Член 15

Делот од доходот што се насочува за проширување на материјална основа на здружениот труд опфаќа:

- средства издвосни во деловниот фонд;
- средства за амортизација над износите на со закон пропишаните стапки.

Член 16

Делот од доходот што се насочува за заедничка потрошувачка опфаќа: за станбена изградба над договорената стапка, за изградба и опрема на објекти од општествен стандард, за стручно образование и школување на кадри, за потребите на општествените дејности и други општи и заеднички општествени потреби кои немаат карактер на договорни и законски обврски од доходот, како и за користење на регрес за годишни одмори, за отпремнина за одење во пензија, за јубилејни награди и за исплати што имаат карактер на солидарност на работниците.

Член 17

Делот од доходот што се насочува за резерви ги опфаќа средствата што се издвојуваат според закон односно општествен договор.

Член 18

Заради обезбедување на фактички потребните средства за нормално извршување на функциите и задачите, организациите се спогодија распределбата на доходот да ја вршат во следниов однос:

- најповеќе 90% за средства за лични доходи и други лични примања, и
- најмалку 10% за средства за проширување на материјалната основа на здружениот труд, за заедничка потрошувачка и за резерви.

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ

Член 19

Учесниците во спогодбата се обврзуваат со своето постојано и организирано дејствување да придонесуваат во самоуправните спогодби да се утврдуваат мерила и критериуми кои ќе овозможуваат работниците во организациите да вршат распределба на остварените средства за лични доходи во согласност со начелото за распределба според вложениот труд и постигнатите резултати, порастот на продуктивноста на својата организација и општествената продуктивност, начелото на солидарност, односно придонесот на секој работник во реализацијата на услугите и создавањето на доходот.

За таа цел учесниците на Спогодбата преземаат обврска, системно и организирано да изнаоѓаат форми за материјално стимулирање на работниците, за развојот на тие форми и да ги проучуваат резултатите од нивното дејствување.

Член 20

Во остварувањето на начелата од претходниот член врз основа на заедничките основи и мерила, учесниците на Спогодбата, се должни да обезбедуваат за еднаква работа и резултатите на работата на работниците да им припаѓа приближно еднаков личен доход, а разликата во висината на личните доходи да произлегува од различните услови на работата, од резултатите на работата, квалификационата структура и програмите и плановите за работа и развој, како и од минатиот труд.

Член 21

За доследна примена на начелото за распределбата според вложениот труд учесниците на Спогодбата се обврзуваат во своите самоуправни спогодби да утврдуваат објективизирани заеднички основи и мерила за вреднување на трудот и работниот придонес на секој работник содржани во единствената Методологија за аналитичка процена на работните места, што е составен дел на оваа Спогодба.

Вреднувањето на работниот придонес на работникот се врши со примената на единствената Методологија за аналитичка процена на работните места при што организациите за секое работно место ќе го утврдат појдовниот основ во распределбата на средствата за лични доходи.

Член 22

Учесниците во Спогодбата се согласија, дека ќе вршат ускладување — усогласување и споредување на средствата за лични доходи на работниците на организациите со висината на личниот доход по условен работник во стопанството на подрачјето на општината на која што делува организацијата.

Ускладувањето — усогласувањето на средствата за лични доходи на работниците на организациите, со висината и движењето на личните доходи по условен работник во стопанството во смисла на претходниот став, ќе се врши во текот на годината и по конечната пресметка.

Член 23

Поради посебниот општествен интерес, специфичниот карактер и сложеноста на работите (методолошко-контролно-инструктивни, инспекциски, девизни и други специфични работи), одговорноста, посебните услови во извршувањето на работите и структурата на кадровите на организациите, ќе се смета дека личните доходи на работниците во организациите се усогласени со висината на личните доходи на работниците во стопанството на општината, ако распоредените средства за лични доходи по условен работник во организацијата се движат до 1,25 во однос на тековниот личен доход по условен работник во стопанството на општината на којашто делува организацијата.

Член 24

Утврдувањето на бројот на условните работници во смисла на чл. 23 на оваа спогодба, ќе се врши според пондерационите коефициенти од чл. 5 на Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во основните организации на здружениот труд во стопанството — Пречистен текст — („Службен весник на СРМ“, број 15/75), и тоа:

— неквалификувани	1,00
— полуквалификувани	1,25
— квалификувани	1,50
— висококвалификувани	1,92
— ниско стручни	1,32
— средно за одредено занимање	1,50
— средно стручни	1,73
— више стручни	2,30
— високо стручни	2,85
— магистри	3,15
— доктори на науки	3,50.

Коефициентите од претходниот став се применуваат само за пресметување на бројот на условните работници и не можат да претставуваат основ и мерило за распределба на личните доходи на работниците во организациите.

Член 25

Учесниците на Спогодбата се обврзуваат при следењето и оценувањето на остварените резултати во работата на секој работник да поаѓаат од обемот и квалитетот на извршените работи, од заштедите на материјалите, од навременото извршување на задачите, од ефикасноста врз користењето на средствата и работното време и други критериуми што ќе ги утврдат организациите во своите спогодби.

Член 26

Учесниците се спогодија личниот доход на правниците да не може да биде помал од 70% од износот на почетниот стартен личен доход за соодветна стручна спрема.

Член 27

Учесниците во Спогодбата се согласија, личниот доход по појдовен основ на работникот да се зголемува на име минат труд според работниот стаж изразен во признат пензиски стаж, и тоа:

— над 2 до 5 години	1%
— над 5 до 10 години	3%
— над 10 до 15 години	5%
— над 15 до 20 години	7%
— над 20 до 25 години	9%
— над 25 до 30 години	11%
— над 30 до 35 години	13%
— над 35 години	15%

На работник-жена што има стаж над 25 години, процентот од претходниот став се зголемува за 2%, но најмногу до 15%.

Член 28

Најнискиот личен доход на работниците остварен за полно работно време и нормален учиник да изнесува 85% од просечниот нето личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

Член 29

Учесниците во Спогодбата се согласија, заради специфичноста и карактерот на работите, а во зависност од големината на организацијата, бројот на вработените, дејноста, доходноста и друго, организациите да се распоредат во 5 групи, и тоа:

— во првата група: Службата на општествениот книговодство — Централна во Скопје, и Народната банка на Македонија во Скопје, а

— останатите учесници во Спогодбата во четири групи, според групацијата што е извршена за општините во СР Македонија со Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите што ги избираат односно именуваат собранијата на општините и општествено-политичките организации на општините во СР Македонија.

Член 30

Учесниците во спогодбата се согласија, највисокиот личен доход по сите основи и мерила, без минатиот труд, да може да изнесува, и тоа:

— за I група до	3,55
— за II група до	3,30
— за III група до	3,20
— за IV група до	3,10
— за V група до	2,80

во однос на просечниот личен доход остварен во стопанството на општината на која што делува организацијата, со тоа што ако просечниот личен

доход остварен во стопанството на општината е поголем од просечниот личен доход остварен во стопанството на Републиката, ќе се зема во однос просечниот личен доход остварен во стопанството на Републиката.

Највисокиот износ на личниот доход според претходниот став на овој член, не може да изнесува повеќе од највисокиот личен доход утврден за најодговорните функционери во општината, односно во Републиката.

Член 31

Највисокиот личен доход што може годишно да се исплати на работникот по сите основи и мерила, вклучувајќи ги и личните примања остварени во повеќе организации, не може да изнесува повеќе од највисокиот личен доход утврден во претходниот член.

Во највисокиот личен доход не влегуваат примањата по основ на: авторство, рационализаторство, патенти, отпремнина при одење во пензија и наградите за општествени признанија.

Член 32

Исплатата на сите примања што се остваруваат во друга организација, а кои влегуваат во највисокиот личен доход, се врши преку организацијата во која работникот е на работа со полно работно време.

V. НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

Член 33

За времето поминато на работа подолго од полното работно време, за работа ноќе и за работа во државен празник, што се смета за посебен услов за работа, учесниците се спогодија, износот на стартните основи, односно месечните аконтации на личните доходи на работникот за редовно работно време да се зголемат и тоа:

- за работа подолга од полното работно време 30%,
- за работа ноќе 20%,
- за работа во државен празник 50%.

Член 34

Потписниците на Спогодбата се согласни надоместокот на личниот доход за времето на привремена неспособност боледување да изнесува:

1. до 7 дена 80% од пропишаната основа,
2. преку 7 дена 90% од пропишаната основа,
3. за време на привремена спреченост за работа предизвикана од несреќа на работа и во други случаи предвидена со прописи, 100% од пропишаната основа.

Член 35

Наградите на учениците и студентите на практична работа да изнесува 30% од просечниот нето личен доход исплатен во стопанството во Републиката во претходната година.

Член 36

Учесниците во Спогодбата се согласија, партиципацијата во трошоците за исхрана на работниците во организациите каде што е организирана општествена исхрана или се обезбедува општествена исхрана со топол оброк кај друга организација да може да изнесува во вработен најмногу до 10% од просечниот нето личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година. За работниците на работните места каде што не може да им се обезбедува топол оброк, може да им се издава ладен оброк во висина на истиот износ. Износот на партиципацијата не може да се исплатува во готово и бонови.

Трошоците за партиципацијата на исхраната, според претходниот став, го товарат доходот на организациите.

Член 37

Учесниците на Спогодбата се спогодија личните примања на товар на материјалните трошоци на работењето да се движат:

1. Дневниците за службени патувања во земјата најповеќе до 12% од просечниот нето личен доход исплатен во стопанството во Републиката во претходната година, а доколку одделно се признаваат трошоците на ноќевање според приложената сметка, вкупната висина на дневницата не може да изнесува повеќе од 15% од основницата.

2. Дневницата за службено патување во странство може да се движи најмногу до висината утврдена за работниците во републичките органи на управата;

3. Надоместокот за користење на сопствено возило за службена цел може да се исплатува по изминатиот километар најмногу до 25% од највисоката цена на бензинот за еден литар;

4. Надоместокот за одвоен живот може да изнесува најмногу до 65% од просечниот нето личен доход исплатен во стопанството во Републиката во претходната година;

5. Надоместокот на трошоците за одењето и враќањето од работа да изнесува во висината на цената на превозот со средствата на јавниот сообраќај.

Правото на користењето на надоместокот ќе го регулираат организациите со својата самоуправа на спогодба.

Член 38

Личните примања од средствата за заедничка потрошувачка да се движат и тоа:

1. Регресот за годишен одмор најмалку 30% а најмногу 60% од просечниот месечен нето личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година. Во регресот за годишен одмор е содржано и регресирањето на пансионот во одмаралиштата;

2. Отпремнината при одењето на работникот во пензија да изнесува во висина на тромесечен просечен нето личен доход на работникот остварен во последните 12 месеци. За работникот што има понизок просечен нето личен доход од просекот во организацијата во претходната година, основ на отпремнината да претставува просекот на организацијата;

3. Јубилејни награди кои се исплатуваат непосредно или посредно можат да изнесуваат поодделно по работник најмногу до висината на просечниот месечен нето личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

4. По основ на солидарност на работниците да се исплатуваат:

— помош на семејството во случај на смрт на работникот во висина на двомесечен нето личен доход. За работник што има понизок личен доход од просекот во организацијата, основ за помошта претставува просекот на организацијата;

— во случај на смрт на член на потесното семејство на работникот или за подолготрајно боледување на работникот, помошта да изнесува до висината на едномесечен просечен нето личен доход остварен во организацијата во претходната година;

— еднократна помош на работникот во случај на елементарни непогоди или пожари што предизвикале штета на работникот и неговото семејство;

— еднократна помош во случај на настапување на потешка инвалидност на работникот.

Предлог за исплата на наведените видови помошти по основ на солидарност дава основната организација на Синдикатот.

VI. ОРГАНИ И МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

Член 39

Учесниците во Спогодбата формираат Комисија, Комисијата ја сочинуваат по еден претставник од организациите чии мандат трае две години.

Комисијата од своите членови бира претседател кој се бира на секој 6 месеци.

Комисијата ги обавува следните работи:

1. Утврдува нацрт на Спогодбата, односно нејзини измени и дополнувања;
2. Утврдува предлог на Спогодбата односно нејзини измени и дополнувања;
3. Дава толкувања на одредбите на Спогодбата;
4. Ја следи примената на Спогодбата и подготвува анализи и информации за учесниците на Спогодбата;
5. Донесува заклучоци и препораки во врска со примената на Спогодбата;
6. Донесува одлуки за примена на мерки на учесниците на Спогодбата кои не се придржувале кон обврските од оваа спогодба.

Член 40

Мерките што се применуваат врз учесниците што не се придржуваат кон одредбите од оваа спогодба се:

- писмена опомена;
- опомена преку средствата за јавно информирање;
- ограничување на исплатата на личните доходи и други лични примања.

Член 41

Писмена опомена се донесува во случај кога учесникот на Спогодбата не ги примени мерилата и критериумите утврдени со оваа спогодба.

Јавна опомена се донесува кога организацијата не постапи по писмената опомена во определениот рок.

Ограничувањето на исплатата на личните доходи и другите лични примања се презема кога при исплатата на личните доходи во пресметковниот период е пречекорен износот на исплатените лични доходи и кога не се постапува по писмената јавна опомена на Комисијата.

Член 42

За обезбедување доследна примена на политиката, основите и критериумите утврдени со Спогодбата, организациите се должни да и доставуваат на Комисијата извештаи и податоци во роковите и на обрасците што ќе бидат предвидени со Методологијата изготвена по чл. 32 од Општествениот договор.

VII. ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

Член 43

Постапка за склучување и дополнување на Спогодбата може да покрене секој од учесниците на Спогодбата.

Нацртот на Спогодбата се доставува на сите учесници на Спогодбата, кои се должни во рокот од 30 дена да се произнесат по предложениот нацрт.

По истекот на рокот од претходниот став, Комисијата, врз основа на нацртот, мислењата и забелешките изнесени во постапката на јавната дискусија од учесниците на Спогодбата, изготвува предлог на Спогодбата.

Спогодбата се смета заклучена кога во еднаков текст ќе ја усвојат учесниците на Спогодбата.

Член 44

Склучената Спогодба Комисијата ја доставува до Републичкиот секретаријат за труд заради воведување во евиденција.

По воведување во евиденцијата, Спогодбата, Комисијата ја објавува во „Службен весник на СРМ“ и во своите информативни гласила.

Член 45

Трошоците за изработка и спроведување на Спогодбата ги сносат учесниците на Спогодбата.

Член 46

Стручните, административните и другите работи за потребите на Комисијата ги врши стручната Служба на СОК во СР Македонија и на Централата во Скопје односно на работната заедница на Народната банка на Македонија.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Учесниците на Спогодбата се обврзуваат дека во определениот рок ќе ја усогласуваат оваа спогодба со измените и дополнувањата на општествените договори за заедничките основи на самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи во СФРЈ и СРМ.

Член 48

Кон оваа спогодба може да пристапат дополнително и други учесници кои со одлука ќе ги прифатат во целост одредбите од Спогодбата и за тоа писмено ќе ја известат Комисијата.

Учесник на Спогодбата може да отстапи од оваа спогодба под услов за тоа писмено да ја известат Комисијата најмалку 6 месеци пред денот на истапувањето.

Член 49

Учесниците на Спогодбата се обврзуваат во рок од 60 дена од стапувањето во сила на Спогодбата да ги усогласат своите интерни самоуправни спогодби со одредбите на Спогодбата.

Член 50

Оваа спогодба влегува во сила 8-миот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува:

— за делот што ја регулира распределбата на доходот од 1. I. 1976 година;

— за останатиот дел од денот на влегување во сила на оваа спогодба.

Денес, 24 мај 1976 година, во просториите на Службата на општественото книговодство — Централата во Скопје се состанаа претставниците на учесниците во Спогодбата овластени од собираите на работните луѓе во организациите и откако ги депонираа одлуките — полномошната за потпишување на Спогодбата, ја потпишаа оваа самоуправни спогодба:

1. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Централата во Скопје **Драгољуб Пејоски**, с. р.
2. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 401 во Скопје **Соколовски Митко**, с. р.
3. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 403 во Битола **Наковски Томе**, с. р.
4. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 409 во Куманово **Јанчевски Јанче**, с. р.
5. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 410 во Охрид **Филиповски Јонче**, с. р.

6. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 411 во Прилеп **Тромпески Методија, с. р.**
7. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 413 во Струмица **Кузмановски Јован, с. р.**
8. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 414 во Штип **Цацкова Луиза, с. р.**
9. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 415 во Тетово **Теофиловски Миодраг, с. р.**
10. За Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 416 во Титов Велес **Теов Ангел, с. р.**
11. За Работната заедница на Народната банка на Македонија **Макрадули Андон, с. р.**
12. За Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците на општествените дејности на Македонија **Гелевски Славко, с. р.**

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО

213.

Врз основа на член 53, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници во областа на вработувањето и материјалното обезбедување за време на привремена безработност („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 10, став 1, алинеја 14 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници во Републичка заедница на вработувањето, Собранието на Републичката заедница на вработувањето, на седницата одржана на 31 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК НАД КОЈ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИСПЛАТУВА НА ВРЕМЕНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Во Одлуката за определување на износот на паричниот надоместок над кој не може да се исплатува на времено безработните лица („Службен весник на СРМ“, бр. 43/74) во членот 1, став 1, ред 3 цифрата „2.000“ се заменува со „3.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0202-844

2 јуни 1976 година
Скопје

Претседател,
Миливој Димитровски, с. р.

214.

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремена безработност („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 10, став 1, алинеја 4 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници во Републичка заедница на вработувањето, Собранието на Републичката заедница на вработувањето, на седницата одржана на 31 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО ОДНОСНО ДОМАКИНСТВО КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Член 1

Во Одлуката за износот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат врз остварувањето на правото на паричен надоместок („Службен весник на СРМ“, бр. 43/74) член 1 се менува и гласи:

„Право на паричен надоместок за време на привремена невработеност работникот може да оствари ако неговиот приход и приходот на членовите на неговото потесно семејство, односно домаќинство, не го надминуваат износот, и тоа:

1. Од личен доход од земјоделска дејност — од 400 динари годишно по член на домаќинството;
2. Од личен доход од работен однос како и други приходи — од 500 динари месечно по член на потесното семејство.

Како други приходи во смисла на точка 2 од претходниот став особено се сметаат:

- старосната односно инвалидската пензија;
- постојаната социјална помош;
- детскиот додаток;
- договорот за дело;
- паричниот надоместок;
- станарината и закупнината од деловни згради и деловни простории.

Ако работникот или членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство, покрај личниот доход од земјоделска дејност имаат и приходи од работен однос, како и други приходи, работникот може да оствари право на паричен надоместок ако збирот на количниците што ќе се добие со делење на износот на приходите од точка 1 со 40 и износот на приходите од точка 2 со 50 не надминува 50“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0202-845

2 јуни 1976 година
Скопје

Претседател,
Миливој Димитровски, с. р.

215.

Врз основа на член 3 и член 32, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување на привремената безработност („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 10 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на вработувањето во Републичка заедница на вработувањето, на седницата одржана на 31 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ПО КОЈА ПРЕСМЕТУВААТ И ПЛАЌААТ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

I

Во Одлуката за определување на основницата по која пресметуваат и плаќаат придонес за вработување работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 43/74) точка II се менува и гласи:

„За пресметување и плаќање на придонесот за вработување што го плаќаат работните луѓе што вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните, се определуваат основици во постојани месечни нето износи и тоа:

1. износ од 3.300 динари месечно за лицата со завршена висока стручна спрема;
2. износ од 2.800 динари месечно за висококвалификувани работници и лица со виша стручна спрема;
3. износ од 2.400 динари месечно за работници со завршена средна стручна спрема и квалификувани работници;
4. износ од 2.300 динари месечно за работници со непотполни средна стручна спрема и полуквалификувани (приучени) работници;
5. износ од 2.200 динари месечно за неквалификувани работници“.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0202-848
2 јуни 1976 година
Скопје

Претседател,
Миливој Димитровски, с. р.

216.

Врз основа на член 31, став 4 и член 32, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување на привремената безработност („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74), Собранието на Републиката заедница на вработувањето, на седницата одржана на 31 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ШТО ГО ПЛАЌААТ ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО

I

Во Одлуката за определување на основицата и стапката на придонесот за вработување што го плаќаат југословенските работници вработени во странство („Службен весник на СРМ“, бр. 43/74) точката II се менува и гласи:

„За пресметување и плаќање на придонесот за вработените се определуваат основици во постојани месечни нето износи и тоа:

1. износ од 3.300 динари месечно за лицата со завршена висока стручна спрема;
2. износ од 2.800 динари месечно за висококвалификувани работници и лица со виша стручна спрема;
3. износ од 2.400 динари месечно за работници со завршена средна стручна спрема и квалификувани работници;
4. износ од 2.300 динари месечно за работници со непотполни средна стручна спрема и полуквалификувани (приучени) работници;
5. износ од 2.200 динари месечно за неквалификувани работници“.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0202-846
3 јуни 1976 година
Скопје

Претседател,
Миливој Димитровски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

217.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 5 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25, став 1, точка 4 од Самоуправната спогодба за осигување на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 27 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО ЗА 1975 ГОДИНА, ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

I

СЕ УСВОЈУВА завршната сметка на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово за 1975 година, за здравственото осигурување на работниците во која се искажани:

— Вкупни приходи	61.100.073,58 дин.
— Вкупни издвојувања	9.494.155,60 „
— Приходи по издвојување	51.605.917,98 „
— Вкупни расходи	54.478.578,93 „
— Вишок на расходи	2.872.669,95 „

II

Резервен фонд

1. Пренесени средства од 1974 година 4.826.006,14 дин.
 - а) во парични средства 3.529.913,50
 - б) во обврски 1.296.092,64
2. Издвоено во текот на 1975 година 2.535.653,05 дин.
Вкупно: 7.361.659,19 дин.
3. Употребени резервни средства за покривање на вишокот на расходите по завршна сметка за 1975 година 2.872.669,95 дин.
4. Салдо на средствата на резервниот фонд на 31. 12. 1975 година 4.488.989,24 дин.
 - а) во парични средства 1.548.049,45
 - б) во обврзници 1.286.235,00
 - в) во обврски 1.654.704,79

III

Фонд за развој на здравствената служба

1. Пренесени средства од 1974 година 1.615.783,95 дин.
2. Издвоени во текот на 1975 година 1.833.002,20 дин.
Вкупно: 3.448.786,15 дин.
3. Потрошени за инвестиции во здравството — набавка на опрема и изградба на објект 3.181.469,25 дин.
4. Салдо на средствата на 31. 12. 1975 година 267.316,90

IV

Други фондови

1. Пренесени средства од 1974 година 121.544,70 дин.
2. Издвоени во 1975 година 305.500,35 „
3. Издвоено преку општествен производ 4.820.000,00 „
Вкупно: 5.247.045,05 дин.

V

Средствата (приходите и расходите) искажани во посебниот дел на завршната сметка претставуваат составен дел на оваа одлука.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 0205-187/8
27 февруари 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

218.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 5 од Законот за самоуправните интересни заедници и член 25, став 1, точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 27 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА

I

Дел од средствата на резервниот фонд на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, за здравствено осигурување на работниците во износ од 2.872.669,95 динари, да се употребат за покривање на вишокот на расходите над приходите утврден по завршната сметка за 1975 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 0205-187/9
27 февруари 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

219.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 5 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 5/74) и член 25, став 1, точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услугите, на својата седница одржана на 27 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО ЗА 1975 ГОДИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

СЕ УСВОЈУВА завршната сметка на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово за 1975 година, за здравственото осигурување на земјоделците во која се искажани:

Вкупни приходи	8.276.102,80	дин.
Вкупни издвојувања	591.741,30	дин.
Приходи по издвојување	7.684.361,50	дин.
Вкупни расходи	8.296.127,30	дин.
Вишок на расходи	611.765,80	дин.

II

Резервен фонд

1. Пренесени средства од 1974 година	477.619,85	дин.
а) во парични средства	327.540,80	
б) во обврски	150.079,85	
2. Издвоени во текот на 1975 година	343.458,25	дин.
3. Употребени за покривање на вишокот на расходите по завршната сметка за 1975 година	611.765,80	дин.
4. Салдо на средствата на резервниот фонд за 31. 12. 1975 година	209.312,30	„
а) во парични средства	41.147,30	
б) во обврзници на федерацијата	168.165,00	

III

Фонд за развој на здравствената служба

1. Пренесени средства од 1974 година	418.520,95	дин.
2. Издвоени во текот на 1975 година	206.902,55	дин.
Вкупно:	625.423,50	дин.
3. Потрошени за инвестиции во здравството — набавка на опрема и изградба на објекти	500.000,00	дин.
4. Салдо на средствата на 31. 12. 1975 година	125.423,50	дин.

IV

Други средства — фондови

1. Пренесени средства од 1974 година	43.379,05	дин.
2. Издвоени во 1975 година	41.380,50	„
Вкупно:	84.759,55	дин.

V

Средствата (приходите и расходите) искажани во посебниот дел на завршната сметка, претставуваат составен дел на оваа одлука.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-187/10
27 февруари 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

220.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 5 од Законот за самоуправните интересни заедници и член 25, став 1, точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 27 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА

I

Дел од средствата на резервниот фонд на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, за здравственото осигурување на земјоделците, во износ од 611.765,80 динари, да се употребат за покривање на вишокот на расходите над приходите утврден по завршната сметка за 1975 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-187/11
27 февруари 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

221.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 4 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 4 и член 26, став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 30 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО ЗА 1976 ГОДИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

СЕ УТВРДУВА финансискиот план на приходите и расходите на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година кој содржи:

— вкупни приходи	9.500,000	дин.
— вкупно издвојување	678,000	дин.
— приходи по издвојување	8.822,000	дин.
— вкупни расходи	8.822,000	дин.

II

Средствата (приходите и расходите) искажани во посебниот дел на финансискиот план претставуваат составен дел на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-345/7
30 март 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

222.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 104 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), а во врска со член 25, став 1, точка 10 и член 26, став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на де-

легатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 30 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1976 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурениците, здравствените работни организации и другите организации на кои им се доверува спроведувањето на здравственото осигурување, Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Тетово ќе издвојува средства во резервен фонд.

II

Задолжителната резерва во 1976 година ќе се пресметува од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на здравственото осигурување по стапка од 4.15%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-345/7
30 март 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

223.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 10 и член 26, став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 30 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 1976 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиски средства за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации во 1976 година, да се издвојуваат средства во фондот за унапредување и развој на здравствената служба во височина од 4,5% од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на здравственото осигурување.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-345/8
30 март 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

224.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 10 и член 26, став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 30 март 1976 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ПОСЕБЕН ФОНД

I

Со цел да се обезбедат средства за набавка на опрема (основни средства) на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Тетово, во 1976 година да се издвојуваат средства во посебен фонд во височина од 0,50% од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-345/9
30 март 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

225.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 4 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 4 и член 26, став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 12 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО ЗА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Се утврдува финансискиот план на приходите и расходите на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, за здравственото осигурување на работниците за 1976 година кој содржи:

— Вкупни приходи	67.840.000	дин.
— Вкупни издвојувања	6.207.000	„
— Приходи по издвојување	61.633.000	„
— Вкупни расходи	61.633.000	„

II

Средствата (приходите и расходите) искажани во посебен дел на финансискиот план, претставуваат составен дел на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-486/6
12 мај 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

226.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), а во врска со член 25, став 1, точка 10 и член 26, став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 12 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и други организации на кои им се доверува спроведувањето на здравственото осигурување, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување издвојува средства во резервен фонд.

II

Задолжителната резерва за 1976 година ќе се пресметува од основницата што ја сочинува вкупниот приход на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување по стапка од 4,15%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-486/7
12 мај 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

227.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 10 и член 16, став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заед-

ница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 12 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 1976 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиски средства за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации во 1976 година да се издвојуваат средства во посебен фонд во височина од 4,50%, а ќе се пресметува од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на здравственото осигурување.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-486/8
12 мај 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

228.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 10 и член 26, став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 12 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ПОСЕБЕН ФОНД

I

Со цел да се обезбедат финансиски средства за набавка на опрема (основни средства) на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово во 1976 година да се издвојат средства во посебен фонд во височина од 0,50% од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-486/9
12 мај 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

229.

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за средствата на резервата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72 и 40/73), член 25, став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на ОЗЗЗО — Тетово, на заедничка седница на трите собори, одржана на 12 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

I

Средствата на резервите на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, можат да се користат за исплата на пристигнати обврски што не можат да се подмират од редовните средства на Заедницата поради неравномерниот прилив на приходите во текот на годината.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-486/10
12 мај 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

230.

Согласно член 9, став 1, алинеја 4 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 26, став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — баратели на услугите, одржана на 12 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОЗАЈМИЦА ОД ИЗДВОЕНИТЕ (ИМОБИЛИЗИРАНИТЕ) СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА

I

Од издвоените (имобилизирани) средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство — филијала Тетово, да се изврши позајмица на средства за редовно финансирање на Заедницата, поради недостиг на средства за подмирување на пристигнатите обврски.

II

Износот на позајмените средства да биде 3.000.00 нови динари.

III

Позајмените средства да се повратат од редовниот прилив на средствата од жиро-сметката на Заедницата.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-486/11
12 мај 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

231.

Врз основа на член 25, став 1, точка 22 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово и член 6 од Општествениот договор за намената и условите за користење на издвоените средства на заедничката и другата потрошувачка за 1975 година, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на заедничка седница на трите собора, донесе

ОДЛУКА**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1975 ГОДИНА****I**

Издвоените средства на посебните сметки на самоуправните интересни заедници од средствата за финансирање на општата, заедничката и другата потрошувачка за 1975 година во висина од 80% според точката 2, член 3 од Општествениот договор за намената и условите за користење на издвоените средства, да се искористат за проширување на капацитетите во здравството.

II

Вкупниот износ на издвоените средства од 5.108.000 динари да се употребат за финансирање на инвестициите во здравството утврдени со програмата за развој на здравството и истите да се сметаат како неповратни средства.

III

Секретарот на Заедницата, за користењето на средствата од точка II на оваа одлука, да склучи посебен договор со корисникот на овие средства за начинот и условите на користење на доделените средства.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-486/14
12 мај 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

232.

Врз основа на член 37, став 1 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 17, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 12 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА****Член 1**

Во член 2, став 1, алинеја 1 од Одлуката за износот на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска

со остварувањето на здравствената заштита се менува и гласи: „— 20 динари во рамките на подрачјето на Заедницата и тоа само за патување над 10 км“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0205-486/12
12 мај 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

233.

Врз основа на точка III став 2 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, број 0205-732/1 од 26 април 1974 година, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на заедничка седница на трите собори, одржана на 12 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПОЛНОВАЖНО РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТОТ И ЖИРО СМЕТКИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО****I**

За полноважно располагање и потпишување по жиро сметките:

Средства на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување:

- здравствено осигурување на работниците 41500-640-16
- здравствено осигурување на земјоделците 41500-640-21
- Стручна служба на Заедницата 41500-607-16

Се овластуваат следните лица:

Момир Мерчановски, секретар на Општинската заедница, Хусни Вела, пом. секретар на Општинската заедница, Јелица Китановска, раководител на групата за матична евиденција и Ангеле Михајловски, референт по странско осигурување на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово.

II

Полноважното располагање и потпишување на овластените лица ќе се врши колективно со по 2 потписа, според изнесените оригинални потписи во потписните картони кои се составен дел на оваа одлука.

III

Потписите на досегашните овластени лица за полноважно располагање и потпишување на горенаведените жиро сметки се огласуваат за неважечки.

IV

Одлуката влегува во сила со денот на завршувањето на потписните картони од Службата на општественото книговодство — филијала Тетово.

Бр. 0205-486/15
12 мај 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

234.

Врз основа на член 45 од Самоуправната спогодба за основање на основни заедници на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 19 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1976 година се определува во височина од 7,40% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 2,70%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 4,70%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа или заболување од професионални болести за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се определува во височина од 0,40% од бруто личниот доход.

Тарифата за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа од 1—8 од Номенклатурата се определува во височина од 0,40% од остварениот доход намен за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружениот труд (деташирани работници), се определува по стапка во височина од 20% од утврдената основица, што ја претставуваат:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основица се зема исплатениот просечен нето личен доход во матичната организација од претходната година, на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемено со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено според претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на заедниците за вработување за лица што се привремено без работа се определува од 11,32% од нето примањата на надоместокот.

Основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 0,60% од исплатениот надомест за извршената работа по договор за дело.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јуни 1976 година.

Бр. 02-1251/1
19 мај 1976 година
Струмица

Претседател,
Томе Палестијев, с. р.

235.

Врз основа на член 42, точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Основна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на Соборот на делегатите — работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 19 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1976 ГОДИНА

I

Стапката за издвојување на задолжителната резерва на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, за здравственото осигурување на работниците за 1976 година се утврдува на 4% од вкупните приходи на основната заедница.

II

Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1253/1
19 мај 1976 година
Струмица

Претседател,
Томе Палестијев, с. р.

236.

Врз основа на член 45 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, на својата седница одржана на 19 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД, ПАУШАЛНИОТ ИЗНОС ПО ЧЛЕН НА ДОМАКИНСТВО И ПАУШАЛНИОТ ИЗНОС ПО ДОМАКИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА****I**

Стапките на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година се определуваат:

- а) од катастарскиот приход во висина од 15%;
- б) по член на домаќинство што е здравствено осигурен со Законот по 30,00 дин;
- в) паушал по домаќинство на лица кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие (земаат земја под закуп), односно лица над 15 годишна возраст кои се занимаваат со земјоделие на чие име немаат сопствена земја по 120,00 динари.

Придонесот од претходните точки се распоредува:

- за придонесот за задолжителни видови ќе се пресметува на катастарскиот приход по 9%;
- за останати права на катастарскиот приход од 6%;
- по член на домаќинство за задолжителни видови по 18,60 динари;
- за останати права од 11,40 динари;
- придонесот од паушал по домаќинство за лица кои немаат сопствена земја односно лица над 15 годишна возраст за задолжителни видови од 72,00 динари;
- за останати права 48,00 динари.

II

Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од обврзниците на начин одреден со Законот и другите акти донесени од страна на Собранието на Заедницата.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, ќе се применува од 1 јануари 1976 година и истаа ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1254/1
19 мај 1976 година
Струмица

Претседател,
Томе Палестиев, с. р.

237.

Врз основа на член 43, точка 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничката седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите од здравството — даватели на услугите, одржана на 19 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА РЕЗЕРВА ОД ПРИХОДИТЕ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА — СТРУМИЦА, ЗА 1976 ГОДИНА****I**

Стапката за задолжителни издвојувања на средствата во резервниот фонд на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — земјоделци — Струмица, за 1976 година се утврдува на 4% од вкупните приходи на Основната заедница.

II

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 02-1256/1
19 мај 1976 година
Струмица

Претседател,
Томе Палестиев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВАЛАНДОВО**238.**

Врз основа на член 45 од Самоуправната спогодба за основање на основните заедници на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Валандово, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 20 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1976 година се определува во височина од 7,10% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита — од 2,70%;
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 4,40%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа или заболување од професионални болести за организациите на здружениот труд и други корисници, што се распоредени во областа 0 и 9 од Номенклатурата, се определува во височина од 0,40% од бруто личниот доход.

Тарифата за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружениот труд и други корисници, што се распоредени во областа од 1—8 од Номенклатурата, се определува во височина од 0,40% од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружениот труд (деташирани работници), се определува по стапка во височина од 20% од утврдената основица, што ја претставуваат:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година како основица се зема исплатениот просечен нето личен доход во матичната организација од претходната година, на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтажија.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемено со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината, кога деташирањето е извршено според претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на заедниците за вработување за лицата што се привремено без работа се определува од 11% од нето примањата на надоместокот.

Основицата за пресметување на придонесот за здравственото осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа по стапка од 0,58% од исплатениот надомест за извршената работа по договор за дело.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1976 година.

Бр. 02-1270/1
20 мај 1976 година
Валандово

Претседател,
Киро Чаков, с. р.

239.

Врз основа на член 42, точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Валандово, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Валандово, на заедничка седница на Соборот на делегатите — работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 20 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1976 ГОДИНА

I

Стапката за издвојување на задолжителната резерва на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Валандово, за здравственото осигурување на работниците за 1976 година се утврдува во износ од 4% од вкупните приходи на Основната заедница.

II

Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1272/1
20 мај 1976 година
Валандово

Претседател,
Киро Чаков, с. р.

240.

Врз основа на член 45 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Валандово, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот

на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, на седницата одржана на 20 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ЧЛЕН НА ДОМАКИНСТВО И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ДОМАКИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ВАЛАНДОВО ЗА 1976 ГОДИНА

I

Стапките на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година се определуваат:

- а) од катастарскиот приход во висина од 12%;
 - б) по член на домаќинство, што е здравствено осигурен со Законот по 30,00 динари;
 - в) паушал по домаќинство на лица кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство (земаат земја под закуп), односно лица над 15 годишна возраст кои се занимаваат со земјоделство и немаат сопствена земја — по 120,00 динари.
- Придонесот од претходните точки се распоредува:
- за придонесот задолжителни видови ќе се пресметува на катастарскиот приход по 7,20%;
 - за останати права на катастарскиот приход од 4,80%;
 - по член на домаќинство за задолжителни видови — 18,60 динари;
 - за останатите права од 11,40 динари;
 - придонесот од паушал по домаќинство за лица кои немаат сопствена земја, односно лица над 15 годишна возраст за задолжителни видови — 72,00 динари;
 - за останатите права — 48,00 динари.

II

Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од обврзниците на начин одреден со Законот и другите акти донесени од страна на Собранието на Заедницата.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 02-1273/1
20 мај 1976 година
Валандово

Претседател,
Киро Чаков, с. р.

241.

Врз основа на член 43, точка 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Валандово, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите од здравството — даватели на услугите, одржана на 20 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА РЕЗЕРВА ОД ПРИХОДИТЕ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА — ВАЛАНДОВО ЗА 1976 ГОДИНА

I

Стапката за задолжителни издвојувања на средствата во резервниот фонд на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — земјоделци — Валандово за 1976 година се утврдува на 4% од вкупните приходи на Основната заедница.

II

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1275/1
20 мај 1976 година
Баландово

Претседател,
Киро Чаков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

242.

Врз основа на член 26 и 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30, став 1, точка 8 и член 31, став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од Собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и делегатите на давателите на услугите, одржана на 20 мај 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и др.) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време — во износ од 61,00 динари од кои: 19,00 за задолжителните видови на здравствена заштита, 38,20 динари за останатите права од здравствената заштита и 3,80 динари во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата за средно образование за одделни занимања, за кои покрај училишната се изведува и практична настава — во износ од 28,00 динари, од кои 8,80 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 17,50 динари за останатите права од здравственото осигурување и 1,70 динари во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 28,00 динари, од кои: 9,40 за задолжителните видови на здравствена заштита, 18,60 за останатите права од здравствената заштита;

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 28,00 динари од кои: 9,40 динари за задолжителни видови на здравствена заштита, 18,60 за останатите видови на здравствена заштита;

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 28,00 динари, од кои: 9,40 за задолжителните видови на здравствена заштита, 18,60 за останатите видови на здравствена заштита;

6. за лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на територијалната одбрана, во износ од 28,00 динари, од кои: 9,40 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 18,60 динари за останатите права;

7. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или Извршниот совет, во износ од 70,00 динари, од кои: 23,30 за задолжителните видови на здравствена заштита и 46,70 динари за останатите права;

8. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување — во износ од 61,00 динари на член, од кои: 20,30 за задолжителните видови на здравствена заштита и 40,70 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултети и академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 15,00 динари;

2. за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции, во износ од 15,00 динари;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, во износ од 15,00 динари;

4. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничка обука, во износ од 15,00 динари;

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или цивилна заштита, во износ од 16,00 динари;

6. за припадниците на доброволните организации за противпожарна заштита, во износ од 16,00 динари;

7. за лицата што се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатиле заедниците за вработување, во износ од 20,00 динари;

8. за лицата кои се вработени со помалку од половината од полното работно време, во износ од 20,00 динари.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, освен за лицата од член 1 точка 8, се пресметуваат и плаќаат назазад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници, бр. 4152 од 1. 7. 1974 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1976 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 3546
20 мај 1976 година
Прилеп

Собор на корисници на услуги — работници
Претседател,
Ристо Апостолоски, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
д-р Светозар Кузманоски, с. р.

Собрание на Општинската заедница
Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

243.

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Се утврдува финансискиот план на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година кој содржи:

I. ПРИХОДИ

	Во динари
1. За задолжителни видови на здравствена заштита	875.000
2. За самостојно утврдени права	376.000
Вкупно приходи	1.251.000
3. Издвојување за резерва 4 ^а /о	— 51.000
4. Приходи по издвојување	1.200.000

II. РАСХОДИ

1. За здравствена заштита	1.000.000
2. За други трошоци и надоместоци	200.000
Вкупно расходи	1.200.000

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 05-4750
1 јуни 1976 година
Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

244.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување, член 42 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Охрид („Службен весник на СРМ“, бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО ВО ТРОШОЦИТЕ НА ПОЕДИНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД СТРАНА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се определува височината на учеството на осигурените лица во поднесување на дел од трошоците за следните видови на здравствени услуги:

1. За сите видови на специјалистички услуги кои ќе бидат користени од страна на осигурените лица во своето подрачје кај избраната здравствена работна организација без лекарски упат ќе партиципираат 25% од цената на здравствената услуга;
2. Сите здравствени услуги кои се пружат со цел за естетски корекции на поодделни органи или делови од телото, естетски операции на носот, уш-

ните школки, лицето, дојките, симнување на брадавици и слично, се партиципира со 100% од утврдената цена на услугата;

3. За сите абортуси за кои не постои медицинска и социјална индикација се партиципира 100% од цената на услугата;

4. За сите извршени здравствени услуги предизвикани во пијана состојба и тепачка, како и сообраќајни незгоди во пијана состојба и употреба на кола за брза помош во врска со тоа, се партиципира 100% од цената на услугата и ова се наплатува од причинителот на штетата.

Член 2

Од учеството во трошоците предвидени во претходниот член се ослободуваат следните групи на осигурени лица:

1. осигурените лица кои користат задолжителни видови на здравствени услуги — член 30 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението;

2. лицата кои користат здравствени услуги предизвикани со несреќа на работа и професионални заболувања, предвидени со Законот и со Статутот на Заедницата.

Член 3

Осигурените лица предвиденото учество во трошоците со оваа одлука и го плаќаат на здравствената работна организација која ја извршила услугата.

Член 4

Постапка за утврдување на обврската за плаќање на партиципација води здравствената работна организација која ја врши услугата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-4792
1 јуни 1976 година
Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

245.

Врз основа на член 42 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Охрид („Службен весник на СРМ“, бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ, ОРТОПЕДСКИ, ОЧНИ, СЛУШНИ И ГОВОРНИ ПОМАГАЛА

Член 1

Заради порационално и поекономично користење на средствата наменети за здравствено осигурување, со оваа одлука се определуваат видовете на ортопедски помагала при чие користење осигурените лица здравствено осигурени кај Заедницата на здравството и здравственото осигурување, учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и височината на тоа учество.

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица од подрачјето на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, кои се осигурени по одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и Статутот на Заедницата.

Член 3

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците за:

- | | |
|---|-----|
| 1. Чевли со протези | 40% |
| 2. Ортопедски чевли: до 200,00 динари вредност | 40% |
| до 250,00 динари вредност | 30% |
| преку 250,00 динари вредност | 25% |
| 3. Ракавици | 30% |
| 4. Сите видови на гумени чорапи | 40% |
| 5. Затеги, суспензориуми, појаси и патерици | 30% |
| 6. Корсети и мидери | 30% |
| 7. Ортопедски влопки | 40% |
| 8. Кожни капи | 40% |
| 9. Протези за горни и долни екстремитети: (вештачки раце со дланки, функционални продолжетоци и непоставени кожни ракавици, како и протези за поткинат дел) кога потребата за овие протези настанала пред добивање својството на осигурено лице | 20% |
| 10. Очни помагала | 30% |
| 11. Слушни помагала | 20% |
| 12. Привремени и имедијатни протези | 50% |
| 13. Заботехничка помош и други забнопротетични средства | 20% |
| 14. Вештачка дојка | 30% |
| 15. Перика | 40% |
| 16. Апарати за говор | 20% |

Член 4

Осигурените лица, утврдениот дел на учество со оваа одлука го плаќаат на организацијата која ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача помагалото.

Член 5

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за поправка на помагалата кога на таква поправка имаат право согласно Правилникот.

Член 6

Осигурените лица од член 2 на оваа одлука не учествуваат во трошоците при користење на ортопедски помагала и тоа:

- кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствена заштита;
- здравствени услуги предизвикани со несреќа на работа и професионални заболувања;
- ортопедски помагала предвидени во член 15 и 24 од Правилникот за ортопедски помагала („Службен весник на СРМ“, бр. 42/72);
- осигурениците — уживатели на пензија со заштитен додаток и членовите на семејството кои ги имаат осигурено.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-4790
1 јуни 1976 година
Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

246.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и член 42 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Охрид („Службен весник на СРМ“, бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната спогодба за основање СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на ОЗЗЗО Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ

I

Со оваа одлука се утврдува обврска на осигурените лица на ОЗЗЗО — Охрид да учествуваат во трошоците за набавка на лекови.

II

Осигурените лица на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, ќе учествуваат во трошоците за набавка на лекови со 3,00 динари по лек кое се однесува на лекување, болест од проширените видови на здравствената заштита, освен инекционите лекарства (инекции).

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за набавка на лекови за задолжителните видови на здравствена заштита (член 30 од Законот).

III

По исклучок од точка 3 на оваа одлука, ако препишаниот лек е под вредност од 3,00 динари, лекот се издава со наплата на неговата вредност.

IV

Учеството за набавка на лекови од 3,00 динари осигурените лица ќе го плаќаат при земањето на лековите во аптеката.

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува се додека РЗЗЗО — Скопје не донесе единствена одлука за учество на осигурените лица во трошоците за набавка на лекови, која ќе важи за цела СРМ.

Бр. 02-4789

1 јуни 1976 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

247.

Врз основа на член 42 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Охрид („Службен весник на СРМ“, бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Член 1

Со оваа одлука се определува осигурениците — земјоделци при користењето на здравствената заштита во случај на заболување од болести што не се опфатени со член 30 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) да учествуваат непосредно во плаќањето на дел на трошоците и тоа:

- 20% од цената на услугата за амбулантно-поликлиничко и стационарно лекување на ученици и студенти до крајот на пропишаното школување, но најмногу до 26 години возраст;
- 50% од цената на услугата за амбулантно-поликлинички прегледи и услуги;
- 50% од вредноста на лековите и санитарскиот материјал по амбулантно-поликлиничкото лекување;

4. 50% од цената на услугата за лекување во стационарни здравствени установи;

5. 50% од цената на услугата за вадење, лекување и пломбирање на заби;

6. 50% од цената на услугата за користење на кола за брза помош во итни случаи заради превоз до амбулантата — здравствената установа.

Член 2

Осигурениците — земјоделци учеството од претходната точка на оваа одлука ќе го плаќаат на здравствената работна организација која ја врше-ла услугата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-4788

1 јуни 1976 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

248.

Врз основа на член 14, став 3 од Законот за обезбедување на плаќањето, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА АВАЛИРАЊЕ НА МЕНИЦИ ВО 1976 ГОДИНА

I

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување во 1976 година ќе авалира меници за износ најмногу до 5.000.000 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-4756

1 јуни 1976 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

249.

Врз основа на член 101 и 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 40, точка 3 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на земјоделците — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците — осигуреници при Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид.

II

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 7% од катастарскиот приход и 25,00 динари за секој осигурен член на домаќинството;

б) за правата на здравствената заштита над задолжителните видови на здравственото осигурување:

— 3% од катастарскиот приход и 10,00 динари паушал за секој осигурен член на домаќинството.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 05-4749

1 јуни 1976 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

250.

Врз основа на член 42 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Охрид („Службен весник на СРМ“, бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на ОЗЗЗО — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТАЦИОНАРНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ — ЛЕКУВАЛИШТА: ДЕБАРСКИ БАЊИ, КАТЛАНОВСКА БАЊА, ВРЊАЧКА БАЊА, „ИГАЛО“ И ДРУГИ БАЊСКИ И ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА

I

Осигурените лица упатени на лекување во стационарните здравствени работни организации — лекувалишта: Дебарски Бањи, Катлановска Бања, Врњачка Бања, „Игало“ и други природни лекувалишта, задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците во висина од 40% од болничкиот ден утврден во односната здравствена работна организација.

II

Осигурените лица, предвиденото учество на трошоците за лекување според претходниот член го плаќаат во здравствената работна организација што ја извршила услугата.

III

Од учеството во трошоците од точка 1 на оваа одлука се ослободуваат осигурените лица кај кои вкупниот приход во домаќинството не надминува 15.000,00 динари по член на домаќинството годишно за 1975 година.

Приходот од став 1 на оваа одлука осигуреното лице го докажува со уверение за семејна и материјална положба од собранието на општината.

IV

Нема да плаќаат учество осигурените лица кои со посебни прописи се ослободени од учество, како што се: носители на Партизанска споменица од 1941 година, воени инвалиди и други.

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-4791

1 јуни 1976 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

251.

Врз основа на член 23 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид и член 10 од Законот за избор на делегации и делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 8/76) Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

I

Со оваа одлука се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид на местото на делегатите во Собранието на кои им престанало својството на делегати во делегацијата од каде што се избрани.

II

Избори за избор на 1 (еден) делегат во Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид се распишуваат во изборната единица бр. 5 во која спаѓаат следните организации на здружениот труд:

1. ДИК „Треска“ — Скопје, погон „7-ми Ноември“ — со 76 работници;
2. Модна конфекција „Отекс“ — Охрид — со 638 работници;
3. Модна конфекција „Отекс“, ООЗТ „Матекс“ — со 10 работници;
4. Жито-Македонија, филијала Охрид — со 143 работници;
5. Печатница „Коста Абрашевиќ“ — Охрид — со 117 работници;
6. Тутунски комбинат „Прилеп“, ООЗТ Монопол — Охрид — со 84 работници.

III

Избори за избор на 1 делегат од изборната единица бр. 5 се распишуваат заради тоа што на делегатот Александар Стефаноски — работник од „Отекс“, избран од оваа изборна единица, му престана својството на делегат во делегацијата на „Отекс“ поради избор на раководно место.

IV

Изборите од точка II на оваа одлука ќе се спроведат на 2 јули 1976 година (30 дена — член 10).

V

За организирање и спроведување на изборите во изборната единица бр. 5 Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид ќе именува изборна комисија.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-4793
1 јуни 1976 година
Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

252.

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 43, точка 6 од Статутот, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Се утврдува финансискиот план на приходите и расходите на здравственото осигурување на работниците за 1976 година, кој содржи:

1. Задолжителни видови на здравствена заштита

	Во динари
— вкупно приходи	25.339.540
— вкупно издвојување	1.013.582
— приходи по издвојување	24.325.958
— вкупно расходи	24.325.958
2. Несреќа на работа и заболување од професионални болести

— вкупно приходи	2.568.360
— вкупно издвојување	102.414
— приходи по издвојување	2.465.946
— вкупно расходи	2.465.946
3. Права од здравствената заштита над задолжителните видови здравствена заштита и други права

— вкупно приходи	26.575.100
— вкупно издвојување — резерва	1.063.004
— вкупно издвојување — инвестиции	1.912.000
— вкупно расходи	23.600.096
4. Вкупно за сите права

— вкупно приходи	54.483.000
— вкупно издвојување за резерва	2.179.000
— вкупно издвојување за развој	712.000
— приходи по издвојување	51.592.000
— вкупно расходи	51.592.000

II

Средствата (приходите и расходите) искажани во табелите за финансискиот план претставуваат составен дел на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 05-4752
1 јуни 1976 година
Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

253.

Врз основа на член 251, став 4 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид, на својата седница одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОХРИД ЗА РАБОТИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ИЗВРШУВА ВО 1976 ГОДИНА

I

Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид се обврзува на Заедницата да ѝ ги изврши во целост програмираните задачи предвидени со Програмата на Службата во 1976 година и по обем и по квалитет.

II

Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид, за извршување на работите предвидени во точката I од оваа одлука ќе и надоместува на Службата средства во висина од 3,6% на вкупните приходи на Заедницата што ќе се реализираат во 1976 година.

Надоместокот за работата на Службата содржи:

- средства за лични доходи на службата,
- средства за договорни и законски обврски,
- средства за материјални трошоци,
- средства за заедничка потрошувачка,
- средства за инвестиции — опрема,
- средства за лекарски комисии.

III

Доколку во текот на работењето во 1976 година настанат позначајни промени во обемот на програмираните задачи кои битно би влијаеле на надоместокот на Службата, може да се изврши измена на процентот од точката II на оваа одлука.

IV

Пресметаните средства според точката II на оваа одлука Заедницата ќе и ги надоместува на Службата секој месец до 15-ти во месецот, а според билансот за изминатиот месец.

V

Доколку службата во текот на 1976 година не ги изврши во целост програмираните задачи по обем или по квалитет, Заедницата има право да го намали надоместокот за соодветен процент.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 05-4755

1 јуни 1976 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

254.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 200 од Статутот, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА 1976 ГОДИНА

I

Стапката на задолжителен резервен фонд на здравственото осигурување на работниците се утврдува на 4% од вкупните приходи што ќе се остварат во 1976 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 05-4753

1 јуни 1976 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

255.

Врз основа на член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 1976 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува стапката за издвојување на дел од вкупните приходи во 1976 година за развој на здравствената служба.

II

За развој на здравствената служба ќе се издвојува по стапка од 1,30% од вкупните приходи што ќе се реализираат за работничкото осигурување во 1976 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-4754

1 јуни 1976 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

256.

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување — Охрид („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА ЗА 1976 ГОДИНА

I

Стапката за задолжителна резерва на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид се утврдува на 4% од вкупните приходи на Заедницата што ќе се остварат во 1976 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 05-4751

1 јуни 1976 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

257.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 43, точка 3 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на својата седница одржана на 30 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ- ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1976 година се определува во височина од 7,0% од личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 4%, и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 3%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионални болести се определува и тоа:

1. за ООЗТ кои се обврзници на данок на доход во височина од 0,40% од остварениот доход, намален за законските и договорните обврски, освен данокот на доход;

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се обврзници на данок на доход во височина од 0,424% од него личните доходи и други лични примања.

Член 2

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението и другите општи акти на Заедницата основната за пресметување на придонесите е определена во него износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана за примена на нето личните доходи односно примањата.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, со Статутот на Заедницата и другите општи акти на Заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 05-8985

30 декември 1975 година

Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОБЈАВА

за запишување во регистарот на производители на саден материјал

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство — Скопје, во смисла на член 18 став 3 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ број 10/73), објавува дека во регистарот на саден материјал се запишани следните организации на здружениот труд:

— Земјоделско индустриска трговска организација „Прогрес“ — Горче Петров — Скопско, рег. број 25, решение број 10-УП/Г — 182 од 17. 12 1975 година.

— Земјоделската задруга „Никуштак“ с. Никуштак — кумановско, рег. број 26, решение број 10-УП/Г — 9 од 3. 03. 1976 година.

— Винарската визба Охрид, рег. број 27, решение број 10-УП/Г — 19 од 3. 03. 1976 година.

ОБЈАВА

за запишување во регистарот на производители на семе

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство — Скопје, во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“, бр. 18/73), објавува дека во регистарот на производители на семе е запишана следната организација на здружениот труд:

Земјоделско шумарскиот факултет ООЗТ Земјоделски оддел — Скопје за производство на овошно семе. Рег. број 18, решение број 10-УП/Г — 216 од 24. 12. 1975 година.

ОБЈАВА

за запишување во регистарот на доработувачи на семе

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство — Скопје, во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“, бр. 18/73), објавува дека во регистарот на доработувачи на семе е запишана следната организација на здружениот труд:

Земјоделско-шумарскиот факултет ООЗТ — Земјоделски оддел — Скопје за доработка на овошно семе. Рег. број 23, решение број 10-УП/Г — 216 од 24. 12. 1975 година.

Ојласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 37 од 3. IX. 1975 година, на регистарската влошка бр. 15, го запиша во судскиот регистар основањето на деловните единици — продавници на Земјоделската задруга „Пирок“, со седиште во село Мокриево, Струмичко:

1. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски стоки и производи, со седиште во село Муртино, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на сите видови земјоделско-сточарски производи и продажба на истите.

Раководител: Иван Заев.

2. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски стоки и производи, со седиште во село Мокриево, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на сите видови земјоделско-сточарски производи и продажба на истите.

Раководител: Димитар Атанасов.

3. Деловна единица — Магазин за прехранбени стоки, со седиште во Скопје, ул. „Борка Талевски“ бр. 26.

Предмет на работење:

— купување и продавање на прехранбени стоки преку магазинот, а исто така договарање во врска со купопродажбата на прехранбени производи, односно на производите за кои има право задругата.

Раководител: Крсте Цветановски.

4. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи како и чување и продажба на репроматеријали, со седиште во село Босилово, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп и продажба на земјоделски и стопански производи, чување и продажба на репродуктивни материјали.

Раководител: Никола Замбаков.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Здружниот совет на Земјоделската задруга „Пирок“, село Мокриево, Струмичко, бр. 225 од 2. IX. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 37/75. (23)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 185 од 4. IX. 1975 година, на регистарската влошка бр. 7, ја запиша во судскиот регистар деловните единици — продавници на Земјоделската задруга „Младост“, со седиште во село Борисово, Струмичко:

1. Деловна единица — Откупен пункт бр. 2, со седиште во село Добрејци, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп и промет на сите видови земјоделски култури: краставици, пипер, бостан, патлиџан и др. Раководител: Димчо Мирчев.

2. Деловна единица — Откупен пункт бр. 1, со седиште во село Борисово, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп и промет со сите видови земјоделски култури: краставици, пипер, патлиџан, бостан и др. Раководител: Иван Трајков.

3. Деловна единица — Откупен пункт бр. 3, со седиште во село Седларце, Струмичко.

Предмет на работење: исто како деловната единица број 2.

Раководител: Кољо Димоски.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на задругата бр. 394/2 од 28. VIII. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 185/1975 година. (24)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 188 од 1. IX. 1975 година, на регистарската влошка бр. 257, ја запиша во судскиот регистар промената на предметот на работењето или дејноста на Модната конфекција „Астибо“ — Штип, ООЗТ „Општествена исхрана“ — Штип, уште и со:

— организирање општествена исхрана и за други работни организации.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Општествена исхрана“ од 3. IX. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 188/75. (27)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 192 од 4. IX. 1975 година, на регистарската влошка бр. 257, ја запиша во судскиот регистар промената на одговорноста спрема ООЗТ и спрема работната организација на Модната конфекција „Астибо“ — Штип и тоа: ООЗТ „Галаксија“ — Штип во состав на МК „Астибо“ — Штип има својство на правно лице и во вршењето на работата спрема трети лица настапува самостојно, во свое име и за своја сметка, за обврските спрема другите ООЗТ одговорноста е исклучена, а во правниот промет со трети лица одговара потполно и неограничено.

Промената на одговорноста спрема основните организации се однесува и за:

— ООЗТ „Женски програм“ — Штип,

— ООЗТ „Младост“ — Штип,

— ООЗТ „Машки програм“ — Штип.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ Модна конфекција „Астибо“ — Штип, бр. 95/РС од 30. IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 192/75. (28)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 262 од 28. X. 1975 година, на регистарската влошка бр. 257, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за потпишување на Модната конфекција „Астибо“ — Штип, ООЗТ „Астибо — Комерц“ — Штип, Деловна единица — Продавница бр. 65, со седиште во Инџија, ул. „Ленинова“ бр. 27, така што на местото на досегашниот раководител на продавницата Петар Куриќ е назначена за раководител Матилда Панов.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на решението на Советот на ООЗТ „Астибо Комерц“ — Штип бр. 131/Советот од 2. IX. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 262/75. (29)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 229 од 18. IX. 1975 година, на регистарската влошка бр. 14, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот на ОЗТ — Гимназија „Славчо Стојменов“, со седиште во Штип, која ќе гласи: Гимназија „Славчо Стојменски“, со седиште во Штип.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на работните луѓе на организацијата на здружен труд Гимназија — Штип, бр. 245 од 15. IX. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 229/75. (30)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 268 од 29. X. 1975 година, на регистарската влошка бр. 230-03-00, го запиша во судскиот регистар проширувањето на предметот на работењето на Основната организација на здружен труд „Снабдител“ — трговија на мало и големо — Штип, во состав на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип, уште и со:

— промет со печени кокошки, колбаси, креновки, помфрит, месо приготвено на скара и бели печива (мрсни и обични), кафе, млеко и дочење на пиво.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител“ — Штип, бр. 02-44/20 од 12. IX. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 268/75. (31)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 252 од 27. X. 1975 година, на регистарската влошка бр. 5, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот на организацијата на здружен труд — Металски училищен центар „Коле Нехтенин“, со седиште во Штип, која за натака ќе гласи: Електро машински училищен центар „Коле Нехтенин“, со седиште во Штип.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на работната заедница на МУП „Коле Нехтенин“ — Штип, бр. 0201-380 од 26. X. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 252/75. (32)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 271 од 29. X. 1975 година, на регистарската влошка бр. 24, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и потпишување на ОЗТ — Централно основно училиште „Страшо Пинџур“, со седиште во село Карбинци, Штипско, односно досегашниот в. д. директор Марија Ракиќ е именувана за директор на организацијата на здружен труд, која ќе ја застапува и потпишува во целост.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ — село Карбинци, бр. 17 од 29. IX. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 271/75. (34)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 270 од 29. X. 1975 година, на регистарската влошка бр. 230, го запиша во судскиот регистар проширувањето на предметот на работењето на деловните единици на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало Штип, ООЗТ — трговија на мало и големо „Снабдител“ — Штип и тоа:

1. Деловната единица — Продавница (киоск), со седиште во Штип ул. „Партизанска“ (кај автобуската станица) е проширува својата досегашна дејност уште и со:

— промет на мало со печени-варени колбаси, креновки, месо приготвено на скара, алкохолни и безалкохолни пијалаци во запечатена форма, мрсни и бели печива, напoлитанки, бонбони, чоколади, кекси, гума за жвакање, цигари, кибрит, алва, локум, сладолед и јогурт.

2. Деловната единица — Продавница до Гимназијата „Славчо Стојменски“ — Штип ја проширува својата дејност уште и со:

— промет со печени кокошки, колбаси, креновки, помфрит, месо приготвено на скара и бели печива (мрсни и обични).

3. Деловната единица — Продавница — слаткара, на ул. „Маршал Тито“ бр. 23 ја проширува својата дејност уште со:

— промет на мало со кафе, бело кафе, млеко, млечни производи, пиво, точење на пиво, мрсни и бели печива.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител“ — Штип, бр. 02-44/2 од 12. IX. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 270/75. (33)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 272 од 4. XI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 238, го запиша во судскиот регистар следното: „Тргопромет“ — трговска работна организација, со седиште во Берово, го променила директорот Грковски Борис, на чие место за директор е именуван Предарски Кирил, кој со потполни и неограничени овластувања ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на „Тргопромет“ — трговска работна организација — Берово.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 272/75. (54)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 279 од 7. XI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 192, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на Гимназијата „Методи Митевски — Брицо“ — Делчево, Богатин Трајановски, е разрешен од должност. На негово место за директор е именувана Попчевска Николина, која со потполни и неограничени овластувања ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Делчево бр. 0105-1817 од 28. X. 1975 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 279/75. (55)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 321 од 23. XII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 58, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и потпишување на организацијата на здружен труд — Комунална организација на здружен труд „Брегалница“ — Делчево, односно на местото на досегашниот директор Васко Начевски е именуван за в. д. директор Киро Бојчев, кој неограничено ќе ја застапува и потпишува комуналната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Комуналната организација на здружен труд „Брегалница“ — Делчево, бр. 01-595 од 19. XII. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 321/75. (56)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 303 од 11. XII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 114, го запиша во судскиот регистар бришењето на ОЗТ — Централно основно училиште „Моша Пијаде“, со седиште во Радовиш, поради поделба.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 303/75. (62)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 308 од 17. XII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 40, ја запиша во судскиот регистар промената на предметот на работењето односно проширувањето на дејноста на Занаетчиското услужно трговско претпријатие на големо и мало „Универзал“, со седиште во Радовиш, уште и со:

— производство на сушилни филтер патрони.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на Занаетчиското услужно трговско претпријатие на големо и мало „Универзал“ — Радовиш, бр. 217 од 16. XII. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 308/75. (63)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство од IV одделение на име Дехари Акиф, с. Камењане, Тетово. (1355)

Лична карта на име Адеми Ремзи, с. Камењане, Тетово. (1356)

Свидетелство од VIII одделение на име Елмази Азиз, с. Равен, Гостивар. (1357)

Здравствена легитимација на име Јосиф Јуруковски, ул. „Н. Паранунов“ бр. 32, Гостивар. (1358)

Ученичка книшка од V одделение на име Жаклина Конеска, ул. „Шакир Војвода“ бр. 4 Прилеп.

Ученичка книшка на име Рамадан Тахири, с. Иршовце, Тетово. (1360)

Пасош бр. 112074, на име Јанко Ристовски, ул. „Кавала“ бр. 24, Битола. (1361)

Воена книшка издадена од Мостар на име Перо Толевски, с. Добрушево, Битола. (1362)

Здравствена легитимација на име Билјана Мирковска, ул. „Прилепска“ бр. 68/13, Битола. (1363)

Книшка од V одделение на име Славе Златковски, Прилеп. (1364)

Воена книшка на име Ацо Ристески, ул. „Орде Чопела“ бр. 88, Прилеп. (1365)

Индекс бр. 52/68, издаден од Вишата економска школа на име Љубинка Настоска, ул. „Боца Иванова“ бр. 24, Прилеп. (1366)

Здравствена легитимација на име Снежана Гурѓоска, ул. „М. Пијаде“ 66, Прилеп. (1367)

Здравствена легитимација на име Крсте Георгиевски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 41, Прилеп. (1368)

Свидетелство издадено од Индустриското училиште „Перо Наков“ на име Марица Димковска, ул. „Никола Тесла“ бр. 117, Куманово. (1369)

Свидетелство од IV одделение на име Лила В. Гиова, с. Војница, Т. Велес. (1370)

Здравствена легитимација на име Снежана Бошковска, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2, Тетово.

Свидетелство на име Кенан Медит Сулејмани, с. Пирок, Тетово. (1372)

Ученичка книшка за I година, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ Куманово на име Очка Солтировска, Куманово. (1702)

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на име Спирко Маринкоски, ул. „Караорман“ бр. 14, Тетово. (1373)

Свидетелство од II година, издадено од ЕМУЦ „Гуро Салај“ — Битола на име Петар Цветаноски, ул. „Ленин“ бр. 104, Прилеп. (1374)

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Училиштето „Пецо Даскало“ на име Васка С. Јанеска, с. Браилово, Прилеп. (1375)

Свидетелство за VIII одделение на име Петре Маневски, с. Сојаклари, Т. Велес. (1376)

Воена книшка на име Кирил Иванов, ул. „Пано Мударов“ бр. 24, Кавадарци. (1377)

Возачка дозвола на име Аким Исмаили, Гостивар. (1378)

Свидетелство за завршено матурски испит издадено од Гимназијата „Страшо Пинџур“ — Берово на име Благој Атанасов, с. Тробиштиште, Делчево. (1379)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — с. Љубанци на име Иванка Косева, Скопје. (1383)

Свидетелство за завршено авто лакер, издадено од ГУЦ — „Здравко Цветковски“ на име Најдо Костовски, Скопје. (1384)

Воена книшка издадена од Куманово на име Мирко Ване Спасовски, с. Истибане, Кочани. (1385)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ — Г. Петров на име Славица Кочовска, Скопје. (1386)

Воена книшка издадена од Скопје на име Љубисав Петковски, Скопје. (1387)

Воена книшка издадена од Титовград на име Благој Пецо Дрогоски, Скопје. (1388)

Диплома за завршено средно техничко училиште, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Десанка М. Јакимовска, Скопје. (1389)

Свидетелство за II клас издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Јовица Јандревски, Скопје. (1390)

Воена книшка издадена од Неготино на име Благој Трајко Наков, Скопје. (1391)

Индекс бр. 1694, издаден од Градежниот факултет — Скопје на име Цена Митевска, Скопје. (1392)

Воена книшка издадена од Скопје на име Авдула Селими, Скопје. (1393)

Индекс бр. 173, издаден од Шумарскиот факултет — Скопје на име Силвана Стојановска Скопје. (1394)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Марија Баланчевска, Скопје. (1395)

Здравствени легитимации издадени од Скопје на име Ајете и Енвер Терзија, Скопје. (1396)

Воена книшка издадена од Краљево на име Борис Иван Наумов, Скопје. (1397)

Воена книшка издадена од Скопје на име Петар Стеријовски, Скопје. (1398)

Ученичка книшка за I година, издадена од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Славо Ивановски, Скопје. (1399)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Драгутин Отовик, Скопје. (1400)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Градежното техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Бранко Славковски, Скопје. (1401)

Свидетелство за II година, издадено од Економското училиште „Кочо Рацин“ — Г. Петров на име Трајана Димова, Г. Петров. (1402)

Работна книшка рег. бр. 1354, издадена од Скопје на име Љубица Колевска, Скопје. (1403)

Свидетелство од IV одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методи“ — с. Вранче на име Блага Стојческа, с. Вранче, Прилеп. (1404)

Свидетелство за VIII одделение на име Сефер Ибров Каришиќ, с. Лажани, Прилеп. (1405)

Свидетелство за I клас на име Благоја Михалоски, ул. „Р. Ивановски“ бр. 36, Прилеп. (1406)

СОДРЖИНА

Страна

232. Одлука за помилување на осудени лица — 537
233. Одлука за висината на дневниците на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет — — — — — 537
234. Решение за именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за труд — 538
235. Решение за именување советник во Извршниот совет — — — — — 539
236. Решение за разрешување од должност директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — 533
237. Решение за именување вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — — — — — 538
238. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 22/76 од 28 април 1976 година — 538
239. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 44/74 од 12 мај 1976 година — 539

Општествени договори и самоуправни спогодби

209. Договор за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СР Македонија за периодот 1976—1980 година за создавање на услови за изградба и опрема на современ простор за здравствена заштита на населението од општ интерес за Републиката — — 540
210. Договор за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за периодот 1976—1980 година за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба — — 540
211. Договор за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за периодот 1976—1980 година за намалување на високата смртност на доемчињата и малите деца — — — — 542
212. Самоуправна спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, други лични примања и заедничка потрошувачка — — — — — 543

Општи акти на самоуправните интересни заедници

213. Одлука за измена на Одлуката за определување на износот на паричниот надоместок над кој не може да се исплатува на времено безработните лица — 548
214. Одлука за измена на Одлуката за износот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат врз остварувањето на правото на паричен надоместок — — — — — 548
215. Одлука за измена на Одлуката за определување на основицата по која пресметуваат и плаќаат придонес за вработување работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните — — — — 548
216. Одлука за измена на Одлуката за определување на основицата и стапката на придонесот за вработување што го плаќаат југословенските работници вработени во странство — — — — — 549

217. Одлука за усвојување завршната сметка на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово за 1975 година, за здравственото осигурување на работниците — — — — —	549	237. Одлука за висината на стапката за издвојување на резерва од приходите на Основната заедница — Струмица за 1976 година — — — — —	556
218. Одлука за употреба на средствата на Резервниот фонд на Заедницата — — — — —	550	238. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1976 година — — — — —	556
219. Одлука за усвојување завршната сметка на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово за 1975 година за здравственото осигурување на земјоделците — — — — —	550	239. Одлука за висината на стапката за издвојување на задолжителната резерва во 1976 година — — — — —	557
220. Одлука за употреба на средствата на Резервниот фонд на Заедницата — — — — —	550	240. Одлука за утврдување на стапките на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по член на домаќинство и паушалниот придонес по домаќинство за здравствено осигурување на земјоделците — Валандово за 1976 год. — — — — —	557
221. Одлука за утврдување на финансискиот план на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово за 1976 година за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —	551	241. Одлука за висината на стапката за издвојување на резерва од приходите на Основната заедница — Валандово за 1976 година — — — — —	557
222. Одлука за задолжително издвојување средства во Резервниот фонд на Заедницата за 1976 година — — — — —	551	242. Одлука за придонесите за здравствено осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници — — — — —	558
223. Одлука за издвојување средства во Фондот за развој на здравствената служба во 1976 година — — — — —	551	243. Одлука за утврдување на Финансискиот план на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — —	559
224. Одлука за издвојување средства во посебен фонд — — — — —	552	244. Одлука за учество во трошоците на поедини видови здравствени услуги од страна на осигурените лица — — — — —	559
225. Одлука за утврдување на Финансискиот план на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово за работничко осигурување за 1976 година — — — — —	552	245. Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користењето на забнотпротетички, ортопедски, очни, слушни и говорни помагала — — — — —	559
226. Одлука за задолжително издвојување средства во Резервен фонд на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување за 1976 година — — — — —	552	246. Одлука за учество на осигурените лица во трошоците за набавка на лекови — — — — —	560
227. Одлука за издвојување средства во Фондот за развој на здравствената служба во 1976 година — — — — —	553	247. Одлука за учество на осигурениците — земјоделци при користењето на здравствени услуги — — — — —	560
228. Одлука за издвојување средства во посебен фонд — — — — —	553	248. Одлука за утврдување висината на средствата за авалирање на меници во 1976 година — — — — —	561
229. Одлука за користење на средствата на резервите на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово — — — — —	553	249. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — —	561
230. Одлука за позајмица од издвоените (имобилизираните) средства на посебна сметка — — — — —	553	250. Одлука за воведување на задолжително учество на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за лекување во стационарните здравствени работни организации — лекувалишта: Дебарски Бањи, Катлановска Бања, Врњачка Бања, „Игало“ и други бањски и природни лекувалишта — — — — —	561
231. Одлука за користење на средствата издвоени на посебните сметки на самоуправните интересни заедници за 1975 година — — — — —	554	251. Одлука за распишување на избори за делегати во Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид — — — — —	562
232. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	554	252. Одлука за утврдување на Финансискиот план на здравственото осигурување на работниците за 1976 година — — — — —	562
233. Одлука за полноважно располагање со имотот и жиро сметките на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово — — — — —	554	253. Одлука за надоместок на Стручната служба на Заедницата за здравствено осигурување на работниците — Охрид за работите што ќе ги извршува во 1976 година — — — — —	562
234. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1976 година — — — — —	555	254. Одлука за висината на стапката за задолжителен резервен фонд за 1976 год. — — — — —	563
235. Одлука за висината на стапката за издвојување на задолжителната резерва за 1976 година — — — — —	555	255. Одлука за висината на стапката за издвојување за развој на здравствената служба во 1976 година — — — — —	563
236. Одлука за утврдување на стапките на придонесот од катастарскиот доход, паушалниот износ по член на домаќинство и паушалниот износ по домаќинство за здравствено осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — —	556	256. Одлука за висината на стапката за задолжителна резерва за 1976 година — — — — —	563
		257. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1976 година — — — — —	564